

**Извештај на независниот ревизор и
финансиски извештаи за годината што завршува на 31 Декември 2019
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје**



Содржина

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	12
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	14
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	16
ПРИЛОГ 1 - Годишна сметка	
ПРИЛОГ 2 - Годишен извештај	

Извештај на независниот ревизор

До акционерите на
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b-1/20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (0)2 3214 700
F +389 (0)2 3214 710
E Contact@mk.gt.com
www.grantthornton.mk

Извештај за финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје (во понатамошниот текст „Друштвото“), составени од Извештајот за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ден 31 декември 2019 година, Извештајот за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Извештајот за промените во капиталот и Извештајот за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки, вклучени на страните 3 до 63.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и испите вклучуваат проценка на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка. При овие проценки на ризиците, ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото. Ревизијата, исто така вклучува и проценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и проценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Наше мислење е дека наведените финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти финансиската состојба на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на ден 31 декември 2019 година, како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување на Република Северна Македонија.

Останати прашања

Финансиските извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2018 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 30 април 2019 година изразил мислење без резерва за истите.


Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2019 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.


Наше мислење е дека, историските финансиски податоци изнесени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2019 година.

Скопје,
30 април 2020 година

Грант Торнтон ДОО, Скопје


Сузана Ставриќ
Управител




Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2019 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		159,483,154	108,553,640
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	146,763,265	97,597,051
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		147,841,681	97,373,943
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		36,011	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		1,042,405	-223,108
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		11,309,149	9,349,241
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	12	7,074,660	8,446,573
4. Позитивни курсни разлики	217	13	989,458	218,516
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		63,537	59,372
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	12	13,541	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		13,541	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	12	3,167,953	624,780
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	502,426
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1,410,740	1,104,922

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		161,835,381	106,002,615
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	14,195,537	9,887,233
1. Бруто исплатени штети	228		13,572,223	9,326,591
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232		623,314	560,642
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	6	58,047,232	50,756,917
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		58,047,232	50,756,917
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		58,106,507	50,756,917
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		59,275	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	6	10,764,815	1,804,585
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		10,764,815	1,804,585
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	7	395,264	379,075
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249			0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		395,264	379,075

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
 Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		67,080,935	37,304,852
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252		43,922,555	18,743,293
1.1 Провизија	253	8	41,920,838	18,743,293
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	9	2,001,717	0
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		23,158,380	18,561,559
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15,16	1,718,535	1,798,610
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258	9	8,337,096	7,870,970
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		5,394,057	5,130,232
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		495,689	437,794
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,234,019	2,059,383
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		213,331	243,561
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	914,007	1,643,571
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260	10	12,188,742	7,248,408
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		7,413,006	4,777,815
2.4.2 Материјални трошоци	260б		996,330	830,095
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3,779,406	1,640,498
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		1,911,355	439,058
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	15	511,057	0
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	13	1,047,149	199,641
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		5,919	572
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		347,230	238,845
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	11	7,238,572	4,447,960
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		7,238,572	4,447,960
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	-558,501	828,503

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		2,760,172	154,432
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		0	2,551,025
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		2,352,227	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	14	55,867	672,834
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		0	1,878,191
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		2,408,094	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019

Опис на позицијата	Бр поз	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	16	864,219	963,836
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		864,219	963,836
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		505,897,361	443,833,394
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	93,508,333	21,107,618
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		73,577,122	665,350
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		73,577,122	665,350
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		19,931,211	20,442,268
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		19,931,211	20,442,268
2.3 Останати материјални средства	012			0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		412,389,028	422,725,776
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	139,606,440	132,162,579
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		3,637,436	20,702,492
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		135,969,004	111,460,087
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	77,049
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	77,049

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		4,564,258	4,003,755
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,564,258	4,003,755
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	17	268,218,330	286,482,393
4.1 Дадени депозити	036		267,027,350	285,942,540
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		1,190,980	539,853
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		59,275	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		59,275	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		12,946,522	2,181,707

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2019 (продолжува)

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		584,353	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		584,353	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		16,571,103	19,182,577
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	19	11,310,647	8,990,417
1. Побарувања од осигуреници	056		11,310,647	8,990,417
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	20	5,260,456	10,192,160
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		4,121,738	8,129,179
3. Останати побарувања	066		1,138,718	2,062,981
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		19,070,339	16,257,774
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	15	618,625	1,175,771
1. Опрема	070		618,625	1,175,771
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	21	18,350,585	15,021,773
1. Парични средства во банка	073		18,326,247	15,004,743
2. Парични средства во благајна	074		24,338	17,030
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		101,129	60,230
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,061	290,060
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,061	290,060
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		556,283,233	482,709,348
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019 (продолжува)

ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		186,492,157	188,900,251
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	22	215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		26,806,149	28,694,340
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		0	1,878,191
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		2,408,094	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6А	340,679,987	280,907,761
I. Бруто резерви за преносни премии	107		2,778,885	1,736,480
II. Бруто математичка резерва	108		336,648,947	278,542,440
III. Бруто резерви за штети	109		1,252,155	628,841
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6А	12,946,522	2,181,707
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	23	469,634	554,725
1. Резерви за вработени	115		469,634	554,725
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	23	121,387	208,915
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		121,387	208,915
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	23	15,573,546	9,955,989
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2019 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126	26,092	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127	26,092	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128	0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129	0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130	15,547,454	9,955,989
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131	13,771,791	8,448,132
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132	0	0
3. Останати обврски	133	1,775,663	1,507,857
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134	0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135	0	0
I. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136	556,283,233	482,709,348
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137	0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 26 февруари 2020.

Емил Кратовалиев

Член на УО



Александра Шкемби Антоvsка

Претседател на УО

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Година што завршува на 31 декември 2019 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емит акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0			884,619	-884,619	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2019 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	148,094,408	92,472,744
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	140,643,806	90,368,556
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	7,450,602	2,104,188
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	80,019,042	44,967,801
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	13,718,665	8,097,876
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	9,922	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	10,141,789	7,554,078
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	42,149,262	18,950,811
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	3,592,331	1,609,599
8. Останати одливи од редовни активности	314	10,407,073	8,755,437
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	68,075,366	47,504,943
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	370,957,490	92,050,741
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	35,147,441	30,447,311
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	322,781,925	56,439,440
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	3,238,327	525,533
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	9,789,797	4,638,457

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	435,646,353	141,494,391
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	242,365	366,178
2. Одливи по основ на материјални средства	328	73,731,179	238,164
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	45,969,255	33,647,053
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	311,310,596	106,479,386
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	4,392,958	763,610
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	64,688,863	49,443,650
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338		0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339		0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340		0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342		0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343		0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	519,051,898	184,523,485
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	515,665,395	186,462,192
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	3,386,503	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	0	1,938,707
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	15,021,773	16,941,605
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-57,691	18,875
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	18,350,585	15,021,773

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е акционерско Друштво регистрирано во Република Северна Македонија, основано на 29 Јуни 2011 година од страна на СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана, а на 18 октомври 2011 година Друштвото започна со вршење на работи од областа на осигурување.

Како основач со 100% сопственост на капиталот се јавува Сигал Уника Груп Австрија Ш.А Тирана, со сопственост на 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 еур. Крајно матично друштво е Уника Инсуранце Гроуп АГ Виена, Австрија.

Седиштето на Друштвото е на бул ВМРО бр. 3, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животното осигурувањето.

На 31 декември 2019 Друштвото има 19 вработени (2018:21 вработени).

Друштвото врши само работи од областа на осигурувањето и тоа: склучување и исполнување на договори за животно осигурување. Предмет на работење на Друштвото е вршење на работи на животно осигурување во согласност со Законот за Супервизија во Осигурувањето преку следните класи на осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години

3. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

4. Колективно животно осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со проодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Премијата за осигурување е различна согласно пристапната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата неможе да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата.
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покристие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хируршки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Членови на Управен одбор и Надзорен одбор

Членовите на Управниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Александра Шкемби, претседател на УО;
- Емил Кратовалиев, член на УО;
- Агрон Таири, претседател на УО;

Членовите на Надзорниот Одбор во текот на финансиската година и до датумот на овој извештај се прикажани во продолжение:

- Авни Понари, Претседател на Надзорен Одбор
- Елвис Понари, Член на Надзорен Одбор
- Едвин Хоџај, Член на Надзорен Одбор
- Гералд Мулер, Член на Надзорен Одбор

Финансиските извештаи беа одобрени за издавање од Управен Одбор на 26 февруари 2020 година.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Овие финансиски извештаи, во сите материјални износи се подготвени во согласност со Законот за супервизија на осигурување (Службен весник на РСМ бр. 27/02,... 31/20) и Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РСМ бр. 28/04, ... 239/18), како и дополнителната законска и подзаконска регулатива пропишана од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување. Согласно, оваа регулатива Друштвото го применува Правилникот за водење сметководство (Издадени во Службен весник на РСМ бр. 159/2009, 164/2010, 107/2011) за изготвување на овие финансиски извештаи. Во овој правилник беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ7 до ПКТ 32, кои беа издадени. МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 15, МСФИ 16, МСФИ 17, КТМФИ 18, КТМФИ 19, КТМФИ 20 и КТМФИ 21, КТМФИ 22 и КТМФИ 23 не се вклучени во Правилникот за водење сметководство и не се применети од страна на Друштвото. МСФИ (вклучувајќи го и МСФИ1), беа првично објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Дополнително, Друштвото ги применува одредбите од Правилникот за методот на вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси.

Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Овие финансиски извештаи се презентирани во согласност со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 5/11,... 170/19).

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст.

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Функционалната валута на Друштвото е македонски денар ("Денар"). Сите износи во финансиските извештаи и соодветните белешки се прикажани во денари, освен доколку не е наведено поинаку.

Промена во сметководствената регулатива во текот на 2019 година

Во текот на 2019 година беше донесен Правилник за изменување и допонување на Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РСМ бр. 170/2019) со кој се воведоа измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување за земјиште, градежни објекти и останати материјални средства, и тоа се однесува и на материјалните средства кои служат за вршење на дејност на Друштвото и на вложувањата во материјалните средства, трошоците за стекнување како и признавање на приходи по основ на реализирани регресни побарувања. Правилникот стапи на сила и е во примена со денот на објавувањето во Службен весник на РСМ (16.08.2019 година) со исклучок на сметководствените политики за признавање, последователно мерење и обелоденување на трошоците за стекнување кои имаат идна примена најдоцна со состојбата на одложените трошоци за стекнување на 1.1.2021 година .

Промена во сметководствената регулатива за мерењето на недвижностите

Земјиштето, градежните објекти и останатите материјални средства, без разлика дали се за вршење на дејност или не, се мерат според нивната набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Друштвото кое се стекнало со земјиште, градежни објекти и останати средства има обврска веднаш по стекнувањето да ангажира независен проценител кој ќе изврши проценка на стекнатите средства. При проценката може да се применат повеќе од една методологија кои може да резултираат со различни проценети вредности. Друштвото е должно да ја признае и евидентира во сметководство најниската вредност помеѓу добиените проценети вредности и сметководствената вредност на датумот на проценката. Разликата помеѓу пониската проценета вредност и сметководствената вредност на датумот на проценката друштвото ја признава во согласност со сметководствените правила за признавање на загуби поради обезвреднување во пресметковниот период кога го добило извештајот за извршената проценка.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ (продолжение)

Промена во сметководствената регулатива за мерењето на недвижностите (продолжение)

Доколку проценетата вредност е повисока од сметководствената вредност, друштвото ја признава сметководствената вредност а информацијата за извршената проценка ја објавува во белешките во финансиските извештаи на крајот од годината.

Останатите барања кои се предмет на регулирање во правилникот а се однесуваат на признавање, последователно мерење и обелоденување на земјиштето, градежните објекти и останати материјални средства се применуваат соодветните меѓународни сметководствени стандарди кои се однесуваат на Недвижности, постројки и опрема (МСС 16) и Вложувања во недвижности (МСС 40).

Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје во целост е усогласена со овие промени донесени од Агенцијата за супервизија на осигурување на РСМ. Со оглед на природата на начинот на спроведување на промената, пропишана од Агенцијата за супервизија на осигурување, Друштвото ја третираше оваа промена во сметководствената регулатива, како промена во сметководствена политика со проспективна примена на новонабавени средства во иднина. По стапувањето на сила на овие промени, Друштвото имаше набавка на градежен објект за кој има дополнително обелоденување за проценетата вредност при првично признавање во Белешка 15.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Класификација на договорите за осигурување

Договорите за осигурување се дефинираат како договори со кои Друштвото прифаќа значаен осигурителен ризик при отпочнувањето на договорот, согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен иден осигурен настан неповолно влијае на осигуреникот.

Важноста на осигурителниот ризик зависи истовремено од веројатноста на осигурителниот настан и степенот на потенцијалниот ефект.

Кога еден договор ќе биде класифициран како договор за осигурување, тој важи како таков до истекот на неговиот рок на важност, односно се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат, дури и ако осигурителниот ризик значајно се намали во текот на тој период.

Раководството на Друштвото верува дека сите склучени договори со осигурениците и договорите за реосигурување се во согласност со дефиницијата за договори за осигурување.

3.2 Признавање на приходи

Бруто приходи од премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на провизии за агенти или други обврски. Бруто полисираните (запишаните) премии се намалуваат за износот на вратените и поништени претходно полисирани премии во пресметковниот период.

Заработениот дел од премиите се признава како приход, кој се утврдува за периодот на покриеноста на соодветната полиса, односно во периодот од датумот на настанувањето на ризикот до моментот на времетраењето на обештетувањето, врз основа на моделот на превземен ризик.

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

Приходи од камати

Приходите од камати се признаваат во добивката за годината како што настануваат, земајќи го предвид ефективниот принос на средствата или применливата каматна стапка.

3.3 Премии од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување во нормалниот тек на работењето. Реосигурувањето Друштвото го обавува преку склучување на договорите за реосигурување и го преотстапува на Друштвото соодветниот дел од средствата, обврските, приходите и расходите по основ на реосигурување кои произлегуваат од ризиците и штетите од соодветните договори за осигурување.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок во текот на периодот покриен со реосигурувањето во согласност со очекуваното однесување на осигурителниот ризик и се презентирани во финансиските извештаи како намалување на бруто приходите од премија.

Делот од преотстапената премија за реосигурување која се однесува за последователниот период, не се признава како расход туку се третира како незаработен дел од премијата за реосигурување на крајот на периодот на известување и е вклучен како одбитна ставка на резервирањата на преносната премија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Трошоци по основ на штети по договори за осигурување

Настанатите, пријавените и исплатените штети се признаваат како трошок врз основа на фактички исплатените износи на осигурениците кои ги опфаќаат трошоците за подмирување и решавање на штетите коишто произлегуваат од настани што се случиле во текот на годината и се еднакви на износите утврдени на пресметковна основа бидејќи настануваат во истиот сметководствен период.

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата. Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

Други технички резерви се издвојуваат за планираните идни обврски и ризици од поголеми штети кои произлегуваат од осигурително покритие за одговорност на одредени ризици и обврски согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

3.5 Наеми

Друштвото дава и зема недвижности под закуп по основ на оперативни наеми. Приходите и расходите по основ на наемнини се признаваат во билансот на успех на праволиниска основа во рамките на времетраењето на наемот.

3.6 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото на 31 Декември 2019 година има издвоено резерви за отпремнини во износ од 469,634 денари.

3.7 Износи искажани во странска валута

Трансакциите извршени во странски валути се евидентираат според курсот кој важи на денот на трансакцијата. На секој известувачки датум, монетарните средства и обврски искажани во странски валути се преведуваат во денари по курсот на Народна Банка на Република Северна Македонија на крајот на периодот на известување. Позитивните и негативните курсни разлики што произлегуваат од трансакциите во странски валути се вклучуваат во добивката или загубата во периодот во кој настануваат.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.8 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2019 и 2018 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или необитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочивата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.9 Недвижности и опрема

Мерење при почетно признавање

Недвижности

Друштвото поседува недвижности, односно земјиште и деловни објекти, кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста. Без разлика на нивната класификација, при почетното признавање Друштвото ги мери недвижностите по пониската од нивната набавна вредност и проценетата вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Проценетата вредност ја претставува вредноста на недвижностите добиена од страна на независен овластен проценител. Доколку проценетата вредност е пониска од набавната вредност, износот на загубата се евидентира директно во загубата или добивката за периодот.

Опрема

При почетното признавање Друштвото ја мери опремата по набавната вредност. Набавната вредност ја вклучува набавната цена, зголемена за сите неповратни царини и даноци на набавка, и за сите трошоци коишто директно можат да се припишат на носење на средството до локацијата и состојбата во која тоа е оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.9 Недвижности и опрема (продолжение)

Последователно мерење

Недвижностите и опремата кои што служат за дејноста и кои што не служат за дејноста, последователно по почетното признавање се мерат според нивната почетна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните загуби поради обезвреднување. Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата што се евидентира одделно се капитализираат. Останатите последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корисност на ставката вклучена во дел од недвижностите и опремата. Сите останати издатоци се признаваат како трошоци во билансот на успех кога настануваат. Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува по пропорционален метод, на тој начин што се отпишува набавната вредност на средствата во текот на нивниот пропишан корисен век на траење. На инвестициите во тек не се пресметува амортизација се до нивното ставање во употреба. Годишните стапки на амортизација се како што следи:

Градежни објекти	2.5% -5%
Мебел и опрема	10% - 25%

Добивките или загубите остварени со отуѓување или ставање надвор од употреба на недвижностите и опремата се определуваат како разлика помеѓу приливите од продажба и сметководствената вредност на средството и истите се признаваат во билансот на успех.

Недвижностите кои не служат за вршење на дејност се мерат според објективна вредност при што добивките / загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката/загубата за периодот. Објективната вредност на недвижностите кои не служат за вршење на дејност е утврдена врз основа на проценка на пазарната вредност на средствата. Проценката беше извршена од страна на овластен проценител во текот на септември 2017 година. Имајќи предвид дека нема значајни промени на пазарните услови до датумот на изготвување на овие финансиски извештаи, не е извршена нова проценка на пазарната вредност на 31 декември 2019 година.

На крајот на секој период на известување Друштвото оценува дали постои индикација дека средствата можеби се оштетени. Доколку постои таква индикација, Друштвото ја проценува надоместувачката вредност на средството. Кога сметководствената вредност на средството е повисока од проценетата надоместувачка вредност, вредноста на средството веднаш се намалува до висината на неговата надоместувачка вредност.

3.10 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се посебно набавени средства и истите се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, како и за акумулираната загуба поради оштетување, доколку постои. Нематеријалните средства вклучуваат компјутерски софтвер кој е набавен одделно од хардверот. Трошокот за софтверот се амортизира со употреба на праволиниски метод на проценетиот век на траење кој изнесува 5 години. На крајот на секоја година Друштвото врши анализа на сметководствените вредности на нематеријалните средства и проценува дали постојат индикации кои укажуваат дека средствата се оштетени. Доколку постојат какви било навестувања, се утврдува проценетата надоместувачка вредност на средството, и доколку истата е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност.

3.11 Загуби поради оштетување на материјалните и нематеријалните средства

Друштвото редовно ги разгледува сметководствените вредности на материјалните и нематеријалните средства. Доколку постојат какви било навестувања дека овие средства се оштетени, се проценува надоместувачката вредност на средството со цел да се одреди степенот на загуба поради оштетување. Доколку проценетата надоместувачка вредност на средството е помала од сметководствената вредност, сметководствената вредност на средството се намалува до неговата надоместувачка вредност. Загубата поради оштетување се признава како трошок во тековниот период. Анулирањето на загубата поради оштетување веднаш се признава како приход.

3.12 Финансиски средства

Финансиските средства се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства почетно се признаваат по објективната вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.12.1 Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање се финансиски средства со фиксни плаќања и краткорочни фиксни рокови на доспевање со што Друштвото има намера и можност за нивно чување до доспевање. Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со примена на методот на ефективна каматна стапка. Нереализираните приходи од камата и амортизацијата на дисконтот/премијата се признаваат како приходи и расходи за периодот.

Амортизираната набавна вредност претставува вредност на сите идни парични текови дисконтирани со примена на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е дисконтна стапка по која сегашната, дисконтираната вредност на сите идни парични текови се сведува на трошокот на набавка при почетното мерење, и претставува интерна стапка на принос на финансиското средство.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства кои се чуваат до доспевање се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на соодветните финансиски средства. Намалување на износот на загубата поради обезвреднување се евидентира преку добивката или загубата во периодот.

3.12.2 Финансиски средства расположливи-за-продажба

Финансиски средства расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како финансиски средства расположливи-за-продажба или не се квалификувани во некоја друга категорија на финансиски средства. Последователно на почетното признавање, тие се мерат по објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен загубите поради обезвреднување, се признаваат директно во останатата сеопфатна добивка и се прикажуваат во ревалоризационата резерва во капиталот. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. Кога вложувањето се депризнава, добивката или загубата акумулирана во капиталот се рекласификува во добивката или загубата. На датумот на билансот на состојба Друштвото нема финансиски средства расположливи за продажба

3.12.3 Финансиски средства за тргување

Вложувањата во финансиски средства за тргување почетно се признаени по објективна вредност на денот на плаќање или по набавна вредност, а трансакциските трошоци директно се признаваат во билансот на успех. Објективна вредност е износот за кој средството може да биде разменето, или обврската подмирена, помеѓу запознаени, спремни странки во трансакција. Доколку пазарот за финансиски инструменти не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност со користење на техники за вреднување. Целта на примена на техники на вреднување е да се утврди која ќе биде цената на трансакција на датумот на мерењето под пазарни услови, мотивирани од нормални бизнис размислувања. За финансиските средства за тргување, ефектите од вреднување кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства по објективна вредност преку билансот на успех, директно се признаваат во билансот на успех како и курсни разлики за хартии од вредност кои се деноминирани во странски валути.

3.12.4 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

3.12.5 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.13 Финансиски средства (продолжение)

3.13.1 Побарувања од купувачи (продолжение)

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради безвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во Правилникот.

Во согласност со Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, Друштвото ги класификува побарувањата по основ на премии за осигурување во следниве ризични категории, според на староста на побарувањата:

Категорија А	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги исполниле на датумот на достасување, и доцнат во измирувањето на своите обврски најмногу 30 дена од датумот на достасувањето на побарувањето
Категорија Б	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 31 ден до 60 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија В	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 61 ден до 120 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Г	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 121 ден до 270 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Д	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле во период од 271 ден до 365 дена од датумот на достасување на побарувањето
Категорија Ѓ	Побарувања од должници кои своите обврски спрема Друштвото не ги измириле над 365 дена од датумот на достасување на побарувањето, како и тужени побарувања

Пресметката на исправката на вредност се врши со примена на следниве проценти на исправка на бруто износ на побарувањето, според ризичната категорија:

Ризична категорија	Период на доцнење на датумот на финансиските извештаи	% на исправка на вредност
Категорија А	до 30 дена	0%
Категорија Б	од 31 до 60 дена	10% - 30%
Категорија В	од 61 до 120 дена	31% - 50%
Категорија Г	од 121 до 270 дена	51% - 70%
Категорија Д	од 271 до 365 дена	71% - 90%
Категорија Ѓ	над 365 дена и тужени побарувања	100%

3.14 Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Не постојат финансиски обврски кои би се класифицирале како сопственички инструменти, бидејќи Друштвото не склучило било каков договор со којшто се обезбедува право на учество во остатокот на нето средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

Финансиските обврски се класифицирани како обврски спрема добавувачите, останати обврски и позајмици.

3.14.1 Обврски спрема добавувачите и останати обврски

Обврските спрема добавувачи и другите обврски се прикажани според нивната номинална вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.14 Финансиски обврски (продолжение)

3.14.2 Позајмици

Позајмиците почетно се признаваат според нивната објективна вредност намалена за трошоците на трансакцијата. Позајмиците последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со примена на методата на ефективна каматна стапка. Расходите по основ на камати се признаваат на основа на ефективен принос. Методата на ефективна каматна стапка е метода на пресметување на амортизираната набавна вредност на финансиската обврска и распределувањето на расходите по основ на камати во текот на периодот на кој се однесуваат. Ефективната каматна стапка е стапката која точно го дисконтира очекуваниот тек на идните парични плаќања во текот на очекуваниот век на финансиската.

3.14.3 Депризнавање на финансиски обврски

Друштвото ги депризнава финансиските обврски единствено кога нејзините обврски се извршени, откажани или застарени.

3.15 Одложени трошоци за стекнување на полиси за осигурување

Трошоците за стекнување на полиси за осигурување вклучуваат провизии за агенти, плати на вработени во продажната мрежа и дел од трошоците за издавање на полиси. Трошоците за стекнување се капитализираат и се одбиваат во однос на признаениот приход од премија. Трошоците за стекнување се поврзуваат со соодветните приходи од премија, преку нивно распределување по класи на осигурување. Овој начин е конзистентен со начинот на кој Друштвото ги признава приходите од полисираната премија. Трошоците за стекнување кои не се амортизирани се признаваат како средства во билансот на состојба на Друштвото.

3.16 Резервации

Резервациите се признаваат во случај кога Друштвото има тековни обврски (законски или изведени) кои се резултат на минати настани, а за кои е веројатно дека Друштвото ќе биде обврзано да ги плати и за кои износот може веродостојно да се процени. Износот признаен како резервација ја претставува најдобрата проценка на потребниот износ за измирување на тековната обврска на крајот на периодот на известување, земајќи ги предвид ризиците и неизвесностите кои ја опкружуваат обврската.

Онаму каде резервацијата се мери со користење на проценетите парични текови за подмирување на тековната обврска, нејзината сметководствена вредност претставува сегашна вредност на тие парични текови.

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување

Во рамките на обврските по основ на договорите за осигурување се вклучени следниве категории на обврски/резерви на Друштвото:

- Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети;
- Резерви за настанати, но непријавени штети;
- Резерви за повторно отворени штети;
- Резерви за трошоци за обработка на штети;
- Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17.1 Резерви за настанати, пријавени и неисплатени штети

Признавање

Настанатите, пријавени и неисплатени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета. Признавањето на овие резерви не зависи од комплетноста на поднесената документација за пријава на штета.

Почетно мерење

Друштвото ги пресметува резервите за настанати, пријавени и неисплатени штети имајќи ги предвид сите фактори кои влијаат на очекуваните трошоци кои произлегуваат од преземените обврски. Во одредувањето на очекуваните трошоци Друштвото ги вклучува расположливите информации за:

- Изготвените технички извештаи кои се однесуваат на настанати материјални загуби или медицински извештаи за повреди или болести;
- Судски одлуки, било да се конечни или не;
- Штети за кои се водат судски постапки според очекуваниот исход;
- Затезна камата од судски спорови;
- Останати трошоци кои произлегуваат од обработка и исплата на штети.

Последователно мерење

Настанатите, пријавени и неисплатени штети до крајот на периодот на известување се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

На крајот на секој период на известување Друштвото врши анализа на претпоставките кои се користени за почетно мерење на настанатите, пријавени и неисплатени штети. Доколку има промена во проценетата вредност на идните одливи кои ќе настанат како резултат на исплата на штетата, разликата се признава веднаш, и тоа низ добивката и загубата за периодот.

Значајни доцнења можат да настанат при објавувањето и подмирувањето на одредени општи штети од осигурување, и поради тоа крајниот трошок за нив не може со сигурност да се утврди на крајот на периодот на известување. Сите разлики помеѓу пресметаните и последователно платените износи се прикажуваат во добивката или загубата во периодот на плаќање.

3.17.2 Резерви за настанати и непријавени штети

Мерење

Резервациите за настанатите, но непријавени штети се пресметуваат на секој период на известување и истите се пресметани на следниов начин:

- Резервациите за настанати, но непријавени штети се пресметуваат како сооднос со резервите за настанати, и пријавени штети.

Промените во користените актуарски методи за пресметка на штетите не претставуваат промена во основните за мерење.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.3 Резерви за повторно отворени штети

Признавање

Резервите за повторно отворени штети се признаваат во моментот кога од осигурената страна ќе се прими пријавата за штета, или на крајот на периодот на известување за сите штети кои се повторно отворени до датумот кога финансиските извештаи биле авторизирани за издавање, а кои биле иницијално пријавени пред крајот на периодот на известување.

Класификација

Резервите за повторно отворени штети се прикажуваат во рамките на резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Резервите за повторно отворени се утврдуваат преку разгледување на индивидуалните штети врз основа на резервација на проценетиот конечен трошок за подмирување на штетата.

3.17.4 Резерви за трошоци за обработка на штети

Резервите за трошоци за обработка на штети се однесуваат на трошоците кои се директно поврзани со обработката на штетите но се уште не се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото. Друштвото креира два вида на резерви за трошоци за обработка на штети и тоа:

- Директни трошоци;
- Индиректни трошоци.

Директни трошоци за обработка на штети

Директни трошоци за обработка на штети се сите трошоци за кои е познато дека ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети и претставуваат повеќе од 10% од сметководствената вредност на конкретната поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета.

Резервите за директни трошоци за обработка на штети се признаваат во моментот кога се идентификувани. Заради поедноставување на процесот на финансиско известување, Друштвото на секој датум на известување, го проценува постоењето на непризнаените директни трошоци за обработка на штети. Сите идентификувани директни трошоци веднаш се признаваат во добивката и загубата на Друштвото.

Директни трошоци за обработка на штети (продолжение)

Резервите за директни трошоци за обработка на штети, се мерат по недисконтираниот иден очекуван одлив на економски користи од Друштвото, намален за износите кои се веќе признаени во финансиските извештаи.

Индиректни трошоци за обработка на штети

Индиректните трошоци за обработка на штети ги претставуваат трошоците кои ќе настанат во текот на решавање на настанатите, пријавени, но неисплатени штети, и кои индивидуално се пониски од 10% од сметководствената вредност на поединечна настаната, пријавена, но неисплатена штета, или пак кои, на крајот на периодот на известување не можат да се идентификуваат или веродостојно да се измерат.

Резервите за индиректни трошоци за обработка на штети, се пресметуваат во согласност со Правилникот за минимални стандарди за пресметка на техничките резерви.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.17 Обврски по основ на договори за осигурување (продолжение)

3.17.5 Обврски по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети

Признавање

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се признаваат во моментот кога со осигурената страна е постигнат договор за исплата на штета. Во тој момент обврските за штети се депривираат од резервите за настанати, пријавени, но неисплатени штети.

Мерење

Обврските по основ на разрешени (ликвидирани), но неисплатени штети се мерат по објективната вредност на договорените износи кои што треба да бидат исплатени. Вообичаено тоа е еквивалент на паричните средства кои ќе бидат исплатени за измирување на обврската. Поради краткиот период од датумот на признавање до датумот исплата, Друштвото не врши дисконтирање на овие обврски.

3.18 Резерви за преносна премија

Делот од запишаните премии, кој се однесува за последователниот период, се разграничува како преносна премија, користејќи го дневниот про-рата метод во однос на вкупните денови на осигурувањето ("про-рата-темпорис" методата). Пресметката на преносната премија се врши за секој поединечен договор. Промената во резервирањата на преносната премија се евидентира во добивката или загубата за годината со цел да се признае приходот во период кој соодветствува на периодот на ризик.

3.19 Математичка резерва

Математичката резерва по сите договори за осигурување е пресметана со нето проспективна метода. При пресметка се користени следниве податоци:

- Стапка на цилмеризација: 3.5%
 - Каматна стапка: од 1% до 2.7% во зависност од продуктот и периодот на почеток на полисите.
- Таблицы на веројатност: Македонски таблицы на смртност 2006-2008 година, Хрватски таблицы на смртност 2010-2012 година и Српски таблицы на смртност 2002 година

3.20 Резерва за инвестициони фондови

Вложувањата во инвестициони фондови се однесуваат на производи кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик, при што Договорувачот нема гарантирана сума при истек на осигурувањето и нема гарантирана откупна вредност. Со премијата за вложување, Осигурувачот купува удел во инвестицискиот фонд наведено во Понудата и Полисата која е издадена при склучување на Договорот за осигурување на живот. Вложувањата во инвестициони фондови се водат по објективна вредност, а добивките или загубите од вреднувањето се признаваат како дел од добивката или загубата за периодот.

3.21 Тест на адекватност на обврските

Друштвото спроведува тест на адекватноста на обврските на секој датум на известување во согласност со МСФИ 4, со цел да процени дали неговите признаени обврски од осигурување се адекватни. Друштвото изврши пресметка на дополнителните потребни резерви за неистечени ризици, на нето основа по класа на осигурување. Врз основа на овој тест, Друштвото немаше потреба да креира дополнителни резерви во своите финансиски извештаи.

3.22 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се членките на UNIQA групацијата.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. КРИТИЧНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи, бара од Раководството на Друштвото да користи најдобро можни проценки и разумни претпоставки, кои имаат ефект на презентираниите вредности на средствата и обврските, обелоденувањето на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составувањето на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите во текот на периодот на известувањето. Овие проценки и претпоставки се засновани на информации кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи. Подолу се наведени клучните претпоставки што се однесуваат на иднината и други извори на несигурност при вршење на проценките на крајот на периодот на известување, коишто ги зголемуваат ризиците за значајни прилагодувања на сметководствената вредност на средствата и обврските

Проценка на настанати, пријавени и неисплатени штети

Секоја пријавена штета се проценува поединечно од страна на Друштвото земајќи ги во предвид околностите при настанување на штетата, достапните информации и искуството на Друштвото за големината и износот на сличните штети. Проценките на резервациите за овие штети базираат на информациите кои се достапни во моментот на проценката, меѓутоа конечната обврска по штетите може да варира како резултат на дополнителни промени на расположливите информации кои настанале од моментот на проценката до моментот на конечната исплата и ликвидирање на штетата.

Проценка на резервациите за настанати непријавени штети

Резервациите за настанати непријавени штети се прават со примена на Chain-Ladder методата и со примена на други методи превземени од искуството на Групацијата за ваков тип на проценки. Износите за проценетите настанати непријавени штети може да се разликуваат во однос на пријавените штети во наредниот период.

Исправка на вредноста на побарувањата

Исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања се пресметува врз основа на проценетите загуби како резултат на неможноста купувачите да ги исполнат своите обврски, применувајќи релевантни одлуки на Раководството, како и врз основа на Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси. При утврдување на адекватноста на исправката на вредноста за сомнителни и спорни побарувања, проценката е заснована на старосна анализа на побарувањата за премии, историските отписи, кредитните способности на клиентите и промените во условите на продажба. Ова вклучува и претпоставки за идното однесување на клиентите и соодветните идни наплати од нив. Раководството на Друштвото верува дека не е потребна дополнителна исправка.

Објективна вредност

Во Република Северна Македонија не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на побарувањата како и на другите финансиски средства и обврски со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации. Како резултат на ова објективната вредност не може веродостојно да се одреди во отсуство на активен пазар. Мислење на Раководството е дека, обелоденетите сметководствени вредности се валидни, во однос на тековните услови на пазарот.

Корисен век на средствата

Одредувањето на корисниот век на средствата се заснова на искуството за слични такви средства, како и очекуваниот технолошки развој и промени во пошироката економија, индустриските фактори или локалните пазари. Соодветноста на проценките на корисните векови на средствата редовно се прегледуваат за значајни промени во употребените претпоставки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	2019	2018
Бруто полисирани премии	147,841,681	97,373,943
Промена во преносна премија	(1,042,405)	223,108
Бруто приходи од премии	146,799,276	97,597,051
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(36,011)	-
Трошоци за реосигурување	(36,011)	-
Нето приходи од премија	146,763,265	97,597,051

Година што завршува на 31 Декември 2019	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	101,840,007	-	(36,011)	101,803,996
Здравствено осигурување	1,366,530	-	-	1,366,530
Незгода	3,911,170	(758,235)	-	3,152,935
Јунит Линк	40,723,974	(284,170)	-	40,439,804
Вкупно	147,841,681	(1,042,405)	(36,011)	146,763,265

Година што завршува на 31 Декември 2018	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	79,818,898	-	-	79,818,898
Здравствено осигурување	1,078,386	-	-	1,078,386
Незгода	3,402,195	253,088	-	3,655,283
Јунит Линк	13,074,464	(29,980)	-	13,044,484
Вкупно	97,373,943	223,108	-	97,597,051

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Настанати штети		
Бруто исплатени штети - незгода	449,562	954,283
Бруто исплатени штети - здравствено	78,712	235,054
Бруто исплатени штети - откуп на полиса	7,477,426	4,050,668
Бруто исплатени штети - живот	5,566,523	4,086,586
Промени во резерви на штети	623,314	560,642
	<u>14,195,537</u>	<u>9,887,233</u>
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	58,106,507	50,756,917
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	(59,275)	-
	<u>58,047,232</u>	<u>50,756,917</u>
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10,764,815	1,804,585
	<u>83,007,584</u>	<u>62,448,735</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. А. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Преносна премија	2,778,885	1,736,480
Математичка резерва	336,648,947	278,542,440
Бруто резерви за штети	<u>1,252,155</u>	<u>628,841</u>
	<u>340,679,987</u>	<u>280,907,761</u>
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>12,946,522</u>	<u>2,181,707</u>
	<u>353,626,509</u>	<u>283,089,468</u>

Движење на резервите

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
На 1 Јануари	283,089,468	230,190,432
Пренесена премија	1,042,405	(223,108)
Математичка резерва	58,106,507	50,756,917
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10,764,815	1,804,585
Резерви за штети	<u>623,314</u>	<u>560,642</u>
На 31 Декември	<u>353,626,509</u>	<u>283,089,468</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Јунит Линк	359,171	75,001
Незгода	<u>2,419,714</u>	<u>1,661,479</u>
	<u>2,778,885</u>	<u>1,736,480</u>

Математичка резерва по класи

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Јунит Линк	462,882	77,137
Живот	<u>336,186,065</u>	<u>278,465,303</u>
	<u>336,648,947</u>	<u>278,542,440</u>

Бруто резерви за штети

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Резерви за пријавени но нерешени штети	1,207,067	613,425
Резерви за случени но непријавени штети	<u>45,088</u>	<u>15,416</u>
	<u>1,252,155</u>	<u>628,841</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Одобрени попусти и вратени полиси		
Живот	377,303	339,353
Здравствено осигурување	1,828	22,649
Незгода	14,897	10,818
Јунит Линк	1,236	6,255
	<u>395,264</u>	<u>379,075</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	17,071,515	6,670,790
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3,673,034	3,407,089
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	21,176,289	8,665,414
	<u>41,920,838</u>	<u>18,743,293</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Нето плати за постојано вработени	6,740,116	5,130,232
Даноци и придонеси од плати	3,385,366	2,497,177
Останати трошоци за вработени	213,331	243,561
	<u>10,338,813</u>	<u>7,870,970</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	2,001,717	-
Бруто плати на останати вработени	8,337,096	7,870,970

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Трошоци за кирија	1,640,522	1,562,677
Трошоци за раководење	939,160	1,339,412
Трошоци за даноци и придонеси	2,728,256	489,897
Трошоци за одржување	969,742	413,387
Трошоци за ревизија	693,888	639,374
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	233,737	283,365
Трошоци за репрезентација и маркетинг	803,543	712,350
Канцелариски материјали	152,993	137,881
Трошоци за весници и списанија	112,035	91,154
Трошоци за комунални услуги	195,241	122,256
Трошоци за банкарски услуги	330,072	238,389
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	(85,091)	186,917
Патни трошоци	253,892	67,958
Останати трошоци	3,220,752	963,391
Вкупно останати административни трошоци	12,188,742	7,248,408
Трошоци за договор на дело	914,007	1,643,571
	<u>13,102,749</u>	<u>8,891,979</u>

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Финансирање на регулаторниот орган	691,567	583,929
Награда за новороденче	873,792	906,011
Прекинати полиси	5,673,213	2,958,020
	<u>7,238,572</u>	<u>4,447,960</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Приходи од камати	7,074,660	8,446,573
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	1,614,915	494,499
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на финансиски средства	1,490,337	119,352
Останато	62,701	10,929
Вкупно останати приходи од вложувања	3,167,953	624,780
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	13,541	-
Расходи од камати	-	-
	<u>10,256,154</u>	<u>9,071,353</u>

13. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Позитивни курсни разлики	989,458	218,516
Негативни курсни разлики	(1,047,149)	(199,641)
	<u>(57,691)</u>	<u>18,875</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2019</u>	<u>Година што завршува на 31 Декември 2018</u>
Добивка/(Загуба) пред оданочување	(2,352,227)	2,551,025
Непризнаени расходи и приходи за даночни цели	2,910,902	4,177,318
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	558,675	6,728,343
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>55,867</u>	<u>672,834</u>
Ефективна даночна стапка	-2.38%	26.38%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2019	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Зголемување	73,731,179	-	73,731,179	-	-	-	-	73,731,179
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>73,731,179</u>	<u>3,012,906</u>	<u>76,744,085</u>	<u>20,442,268</u>	<u>1,822,702</u>	<u>2,428,009</u>	<u>4,250,711</u>	<u>101,437,064</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2019	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Трошок за годината	307,213	512,194	819,407	511,057	111,787	445,359	557,146	1,887,610
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>307,213</u>	<u>2,859,750</u>	<u>3,166,963</u>	<u>511,057</u>	<u>1,609,039</u>	<u>2,023,047</u>	<u>3,632,086</u>	<u>7,310,106</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>
31 декември 2018 година	<u>-</u>	<u>665,350</u>	<u>665,350</u>	<u>20,442,268</u>	<u>325,450</u>	<u>850,321</u>	<u>1,175,771</u>	<u>22,283,389</u>

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари. При стекнувањето, во согласност со законската регулатива, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката од 20 декември 2019 е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите кои не служат за дејноста е 79,072,564 денари и е повисока од набавната вредност за 5,341,385 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 Јануари, 2018	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,584,538	2,428,009	4,012,547	27,467,721
Зголемување	-	-	-	-	238,164	-	238,164	238,164
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 Јануари, 2018	-	1,630,882	1,630,882	-	1,181,487	970,686	2,152,173	3,783,055
Трошок за годината	-	716,674	716,674	-	315,765	607,002	922,767	1,639,441
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Нето сметководствена вредност на								
31 Декември, 2018 година	-	665,350	665,350	20,442,268	325,450	850,321	1,175,771	22,283,389
31 Декември, 2017 година	-	1,382,024	1,382,024	20,442,268	403,051	1,457,323	1,860,374	23,684,666

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2019	2,086,262	2,086,262
Зголемување	242,365	242,365
	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2019	1,122,426	1,122,426
Трошок за годината	341,982	341,982
	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2018	1,720,084	1,720,084
Зголемување	366,178	366,178
	<u>2,086,262</u>	<u>2,086,262</u>
Состојба на 31 декември 2018	<u>2,086,262</u>	<u>2,086,262</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2018	963,257	963,257
Трошок за годината	159,169	159,169
	<u>1,122,426</u>	<u>1,122,426</u>
Состојба на 31 декември 2018	<u>1,122,426</u>	<u>1,122,426</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>
31 декември 2017 година	<u>756,827</u>	<u>756,827</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	Година што завршува на 31 Декември	
	2019	2018
Депозити		
- во странска валута	165,027,350	190,142,540
- во денари	102,000,000	95,800,000
Дадени краткорочни заеми	1,190,980	539,853
	<u>268,218,330</u>	<u>286,482,393</u>

Друштвото во текот на 2019 година дел од своите средства ги има вложено во 6 комерцијални банки во РСМ. Со состојба на 31 Декември 2019 година депозитите во денари се во износ од 102,000,000 денари, а депозитите во странска валута се во износ од 165,027,350 денари и со распон на каматни стапки од 0.78% до 3% и рокови на орочување од 2 до 5 години (2018: распон на каматни стапки од 1% до 3.3 % и рокови на орочување од 2 до 4 години).

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	31 декември	
	2019	2018
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
	<u>139,606,440</u>	<u>132,162,579</u>

Финансиските вложувања кои се чуваат до доспевање во износ од 139,606,440 денари (2018: 132,162,579 денари) се однесуваат на државни обврзници со каматни стапки од 2.0% до 5.0% (2018: од 2.0% до 5.0%).

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

19. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2019	31 Декември 2018
Побарувања за премии за осигурување	13,072,351	11,310,622
Исправка на вредноста	(1,761,704)	(2,320,205)
	<u>11,310,647</u>	<u>8,990,417</u>

Движење на исправката на вредност

	2019	31 Декември 2018
На 1 Јануари	2,320,205	1,491,702
Трошок за годината	(558,501)	828,503
Исправка на вредноста, нето	1,761,704	2,320,205
На 31 Декември	<u>1,761,704</u>	<u>2,320,205</u>

20. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2019	31 Декември 2018
Побарувања по основ на камати	4,108,261	8,118,187
Останати побарувања по основ на вложувања	13,477	10,992
Останати побарувања	1,138,718	2,062,981
	<u>5,260,456</u>	<u>10,192,160</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2019</u>	<u>31 Декември 2018</u>
Сметки во банки:		
- во денари	17,089,935	13,159,874
- во странска валута	1,236,312	1,844,869
Пари во благајна:		
- во денари	<u>24,338</u>	<u>17,030</u>
	<u>18,350,585</u>	<u>15,021,773</u>

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2019 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2019 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2018: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2019	31 Декември 2018
Обврски за примени аванси	10,311,193	5,687,984
Обврски за провизија	3,460,598	2,760,148
Обврски за отпремнини	469,634	554,725
Обврски за даноци	121,387	208,915
Обврски за нето плати	550,183	482,910
Обврски за придонеси и даноци од плати	469,964	361,559
Останати обврски	781,608	663,388
	<u>16,164,567</u>	<u>10,719,629</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2019 година изврши реосигурување за полиси кои покриваат ризик смрт со комерцијално име Ризико Кредит со осигурена сума над износот на самопридржај за овој продукт (50,000 евра).

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2019	31 Декември 2018
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РСМ	3,401,800	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>4,401,800</u>	<u>4,401,800</u>
Резерви за штети	1,252,155	628,841
Бруто резерви за преносни премии	2,778,885	1,736,480
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>4,031,040</u>	<u>2,365,321</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u><u>370,760</u></u>	<u><u>2,036,479</u></u>

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

На 31 декември 2019 година депозитите во банки изнесуваат 22.7% (2018: 22.7%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 77.3% (2018: 77.3%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 Декември	
	2019	2018
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	503,504	77,049
Депозити во банки	208,460,598	156,385,830
Хартии од вредност што издадени од РСМ	136,204,640	128,760,779
Вкупно дозволени вложувања на средства	345,168,742	285,223,658
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	336,589,672	278,542,440
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	336,589,672	278,542,440
Усогласеност на средствата и обврските	8,579,070	6,681,218

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Северна Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2019 година депозитите во банки изнесуваат 59.81 % (2018: 54.8%), додека пак државните обврзници изнесуваат 40,04% (2018: 45,1%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложувања на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2019 година, Друштвото има депозити во 6 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2019

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,627,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни премии од емитирани обични акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	864,219
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,627,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,627,938

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	26,988,454
Капитал	VI3	185,627,938
Гарантен фонд*	VI4	184,456,800
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,171,138
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	158,639,484

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

2018

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	186,058,224
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни премии од емитирани обични акции	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	10,000
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	963,836
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	28,694,340
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неодреден рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	186,058,224
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	0
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	0
КАПИТАЛ I + II - IV	V	186,058,224

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	16,358,547
Капитал	VI3	186,058,224
Гарантен фонд*	VI4	184,485,000
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,573,224
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	169,699,677

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска противвредност. На 31 декември 2019 гарантниот фонд на Друштвото е 184,456,800 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2019 изнесува 1,171,138 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

Маргина на солвентност на 31 Декември 2019

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	339,427,832	
Нето математичка резерва	2	339,368,557	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	13,574,742	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	13,396,737
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	231,811,179
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	4,027,779,691
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	9	12,444,453
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	4,241,256,847	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	12,352,041	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	25,926,784	0

Маргина на солвентност на 31 Декември 2018

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	278,542,440	
Нето математичка резерва	2	278,542,440	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	11,141,698	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	6	7,998,413
	ризик од смрт од 3 до 5 години	7	3,902,825
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	8	1,465,497,365
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	9	4,410,345
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	1,477,398,603	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	1.00	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	4,410,345	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	15,552,042	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	5,898,169	4,480,581
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	1,061,670	806,505
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	4	1,061,670	806,505
Бруто исплатени штети	5	528,274	1,189,337
Нето исплатени штети	6	528,274	1,189,337
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[8	1,061,670	806,505

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	26,988,454	16,358,546

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2019 и 2018 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

26.1. Категории на финансиски инструменти

	2019	31 Декември 2018
Финансиски средства		
Дадени депозити	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Парични средства	18,350,585	15,021,773
	460,257,238	459,111,829
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	3,408,962
	4,242,206	3,408,962

26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на времената основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

26.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претставува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ на премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот, Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>2019</u>	<u>31 Декември 2018</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Парични средства	18,350,585	15,021,773
	<u>460,257,238</u>	<u>459,111,829</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2019 и 2018 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3.60% (2018: 4.18 %) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животна осигурување, додека 58.02% (2018: 62.28%) се однесуваат на орочени депозити, а 33.35% (2018: 25.64%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2018 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

	31 Декември 2019		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	6,806,112	-	6,806,112
Доспеани и оштетени побарувања	6,266,239	(1,761,704)	4,504,535
	13,072,351	(1,761,704)	11,310,647

	31 Декември 2018		
	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	5,261,246	-	5,261,246
Доспеани и оштетени побарувања	6,049,376	(2,320,205)	3,729,171
	11,310,622	(2,320,205)	8,990,417

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА

	2019	31 Декември 2018
до 30 дена	6,806,112	5,261,246
31-60 дена	2,367,802	1,705,974
61-120 дена	2,332,502	1,017,359
121-270 дена	1,554,125	2,944,959
271-365 дена	9,351	168,390
над 365 дена	2,459	212,694
	13,072,351	11,310,622

26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможнота да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	66,246,110	101,514,255	165,853,270	112,906,824	7,251,920	2,590,197	99,861,382	556,223,958
1. Нематеријални средства	002	0	0	864,219	0	0	0	0	864,219
2. Вложувања	003	30,348,879	101,514,255	164,370,426	112,906,824	3,401,800	0	93,355,177	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	006	584,353	0	0	0	0	0	0	584,353
6. Побарувања	007	16,571,103	0	0	0	0	0	0	16,571,103
7. Останати средства	008	18,451,714	0	618,625	0	0	0	0	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	009	290,061	0	0	0	0	0	0	290,061
II. Вкупно обврски	010	51,658,495	18,116,702	23,684,531	60,848,237	68,350,901	93,866,627	239,698,464	556,223,958
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	013	35,493,928	18,116,702	23,684,531	60,848,237	64,500,781	91,276,430	46,700,102	340,620,712
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Останати резерви	015	469,634	0	0	0	0	0	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	121,387	0	0	0	0	0	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	15,573,546	0	0	0	0	0	0	15,573,546
Разлика - неусогласена рочна структура	020	14,587,615	83,397,553	142,168,739	52,058,587	-61,098,981	-91,276,430	-139,837,082	0

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	277,708,434	93,404,899	16,933,433	89,079,075	4,380,553	416,648	786,306	482,709,348
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	963,836	0	0	0	963,836
2. Вложувања	003	243,153,794	92,229,128	16,933,433	88,115,239	3,401,800	0	0	443,833,394
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
6. Побарувања	007	19,182,577	0	0	0	0	0	0	19,182,577
7. Останати средства	008	15,082,003	1,175,771	0	0	0	0	0	16,257,774
8. Активни временски разграничувања	009	290,060	0	0	0	0	0	0	290,060
II. Вкупно обврски	010	16,295,879	9,162,531	22,629,126	50,907,879	56,031,986	90,434,764	237,247,183	482,709,348
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	188,900,251	188,900,251
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	5,576,250	9,162,531	22,629,126	50,907,879	55,053,233	90,018,116	47,560,626	280,907,761
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
5. Останати резерви	015	554,725	0	0	0	0	0	0	554,725
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	208,915	0	0	0	0	0	0	208,915
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	9,955,989	0	0	0	0	0	0	9,955,989
Разлика - неусогласена рочна структура	020	261,412,555	84,242,368	-5,695,693	38,171,196	-51,651,433	-90,018,116	-236,460,877	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.5. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

26.6. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2019 изложеноста е како што следи:

2019			
Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	238,215,102	318,068,131	556,283,233
1. Нематеријални средства	864,219	0	864,219
2. Вложувања	202,410,776	303,486,585	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	12,946,522	0	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	584,353	0	584,353
6. Побарувања	3,285,144	13,285,959	16,571,103
7. Останати средства	17,834,027	1,236,312	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	290,061	0	290,061
II. Вкупно обврски	32,443,363	523,839,870	556,283,233
1. Капитал и резерви	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	4,031,040	336,648,947	340,679,987
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	12,946,522	0	12,946,522
5. Останати резерви	469,634	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	121,387	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	14,874,780	698,766	15,573,546
III. Разлика - неусогласена валутна структура	205,771,739	-205,771,739	0

За годината што завршува на 31 декември 2018 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	164,530,108	318,179,240	482,709,348
1. Нематеријални средства	963,836	0	963,836
2. Вложувања	141,361,327	302,472,067	443,833,394
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	0	2,181,707	2,181,707
6. Побарувања	7,501,980	11,680,597	19,182,577
7. Останати средства	14,412,905	1,844,869	16,257,774
8. Активни временски разграничувања	290,060	0	290,060
II. Вкупно обврски	12,440,637	470,268,711	482,709,348
1. Капитал и резерви	0	188,900,251	188,900,251
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	2,365,321	278,542,440	280,907,761
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	0	2,181,707	2,181,707
5. Останати резерви	554,725	0	554,725
6. Одложени и тековни даночни обврски	208,915	0	208,915
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	9,311,676	644,313	9,955,989
III. Разлика - неусогласена валутна структура	152,089,471	-152,089,471	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.6. Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% <u>2019</u>	Намалување од 1% <u>2019</u>	Зголемување од 1% <u>2018</u>	Намалување од 1% <u>2018</u>
Добивка (Загуба) за годината	<u>2,057,717</u>	<u>(2,057,717)</u>	<u>1,520,895</u>	<u>(1,520,895)</u>

26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	<u>2019</u>	<u>31 Декември 2018</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Парични средства	24,338	17,030
	<u>34,106,221</u>	<u>25,462,114</u>
<i>Каматносни:</i>		
Дадени депозити	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Парични средства	18,326,247	15,004,743
	<u>426,151,017</u>	<u>433,649,715</u>
	<u>460,257,238</u>	<u>459,111,829</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	3,408,962
	<u>4,242,206</u>	<u>3,408,962</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабилни непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година би била повисока, односно пониска, за 4,261,510 денари (2018: 4,336,497 денари).

26.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2019 и 2018 година:

	31 декември 2019		31 декември 2018	
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Дадени депозити	267,027,350	267,027,350	285,942,540	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	1,190,980	539,853	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	11,310,647	8,990,413	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	3,637,436	20,702,492	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	135,969,004	111,460,087	111,460,087
Други побарувања	5,260,456	5,260,456	10,192,160	10,192,160
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	17,510,780	6,262,511	6,262,511
Парични средства	18,350,585	18,350,585	15,021,773	15,021,773
	460,257,238	460,257,238	459,111,829	459,111,829
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	4,242,206	3,408,962	3,408,962
	4,242,206	4,242,206	3,408,962	3,408,962

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е UNIQA Versicherungen AG.

	Година што завршува на 31 Декември	
	2019	2018
Побарувања		
Уника Австрија	26,099	-
Уника АД Скопје	1,000,000	1,200,000
	<u>1,026,099</u>	<u>1,200,000</u>
Обврски		
Уника Австрија	693,395	643,005
Сигал Уника Груп Тирана	26,092	-
Уника АД Скопје	-	-
	<u>719,487</u>	<u>643,005</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	839,337
Уника АД Скопје	-	-
	<u>-</u>	<u>839,337</u>
Расходи		
Уника Австрија	1,036,313	503,158
Сигал Уника Груп Тирана	36,014	-
Уника АД Скопје	76,736	77,136
	<u>1,149,063</u>	<u>580,294</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	Година што завршува на 31 Декември	
	2019	2018
Краткорочни користи за вработените	4,191,970	3,101,385
	<u>4,191,970</u>	<u>3,101,385</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2019 година, не се покренати судски спорови против Друштвото. Раководството на Друштвото редовно ги анализира можните ризици од загуби по основ на судски спорови на Друштвото кои би можеле да се појават во иднина.

Неизвесни даночни обврски

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2015 до 2019 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителни даноци и пенали, доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, не можат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност. Според проценките на Раководството на Друштвото на датумот на овие извештаи, не постојат било какви дополнителни услови од кои можат да произлезат потенцијални материјално значајни обврски по овој основ.

Согласно измените во законот за данок на добивка во 2019 година и Правилникот за формата и содржината на извештајот за трансферни цени (Службен весник на РСМ бр. 59/2019), Друштвото има обврска да изготви извештај за трансферни цени за 2019 година најдоцна до 30 септември 2020 година. До датумот на овој извештај, Друштвото нема изготвено извештај за трансферни цени во согласност со законската регулатива. Друштвото спроведува редовна проценка на потенцијалните даночни ефекти што се очекува да произлезат од новите барања за трансферни цени. Раководството на Друштвото оценува дека таквите износи што можат да се појават нема да имаат никаков материјален ефект врз финансиските извештаи и пријавените даноци.

29. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2019 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

30. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Од почетокот на 2020 година, низ цела Европа се забележа масовно ширење на коронавирусот (COVID-19). Анализите подготвени од страна на Друштвото покажаа дека УНИКА Лајф АД Скопје, како осигурителна компанија, во моментот на издавање на овие извештаи не очекува значителни финансиски ефекти во однос на своето работење. Свкупните економски ефекти од ширењето на коронавирусот се уште се неизвесни - особено, развојот на пазарот на капитал како целина сè уште не е предвидлив и затоа последиците не можат да бидат финално проценети во моментот.

УНИКА Лајф АД Скопје презема активности за ублажување на ефектите од пандемијата врз своето работење.

Друштвото има доволно средства за да го одржи нивото на солвентност и ликвидност во согласност со Законот за супервизија на осигурување и најдобрите практики, а едновременно располага со соодветен број на вработени кои се спремни да одговарат на сите предизвици во согласност со уредбите донесени од Владата на РСМ.

По 31 декември 2019 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

31. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2019 и 2018 година, се следните:

	31 декември 2019	Во денари 31 декември 2018
ЕУР	61.4856	61.4950

Прилог 1-Годишна сметка

ЕМБС: 06712339

Целосно име: Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за животно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	963.836,00			864.219,00
2	-- Гудвил				0,00
3	-- Останати нематеријални средства	963.836,00			864.219,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	1.841.121,00			74.195.747,00
5	-- Недвижности (006+007)	665.350,00			73.577.122,00
6	-- Земјиште				0,00
7	-- Градежни објекти	665.350,00			73.577.122,00
8	-- Постројки и опрема	325.450,00			213.663,00
9	-- Транспортни средства	850.321,00			404.962,00
10	-- Аванси за набавка на материјални средства				0,00
11	-- Материјални средства во подготовка				0,00
12	-- Останати материјални средства				0,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	443.168.044,00			432.320.239,00
14	-- I.ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	20.442.268,00			19.931.211,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)				0,00
16	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници				0,00
17	-- Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
18	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
19	-- Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва				0,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	422.725.776,00			412.389.028,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	136.243.383,00			144.170.698,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	132.162.579,00			139.606.440,00
24	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	20.702.492,00			3.637.436,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	111.460.087,00			135.969.004,00

26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	77.049,00	0,00
27	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		0,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		0,00
29	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	77.049,00	0,00
30	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	4.003.755,00	4.564.258,00
31	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		0,00
32	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		0,00
33	-- Акции, удели и останати сопственички инструменти	4.003.755,00	4.564.258,00
34	-- Деривативни финансиски инструменти		0,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	286.482.393,00	268.218.330,00
36	-- Депозити	285.942.540,00	267.027.350,00
37	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека		0,00
38	-- Останати дадени заеми	539.853,00	1.190.980,00
39	-- Останати пласмани		0,00
40	-- IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		0,00
41	-- Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК(ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	2.181.707,00	12.946.522,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)		59.275,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии		0,00
44	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		59.275,00
45	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик		0,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		0,00
47	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		0,00
48	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)		0,00
49	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви		0,00
50	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		0,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	19.182.577,00	17.155.456,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	8.990.417,00	11.310.647,00
53	-- Побарувања од осигуреници	8.990.417,00	11.310.647,00
54	-- Побарувања од застапници и од посредници		0,00
55	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		0,00
56	-- II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		0,00
57	-- III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	10.192.160,00	5.844.809,00

58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		0,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	8.129.179,00	4.121.738,00
60	-- Тековни даночни средства		584.353,00
61	-- Останати побарувања	2.062.981,00	1.138.718,00
62	-- Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	15.021.773,00	18.350.585,00
63	-- З. ЗАЛИХИ	60.230,00	101.129,00
64	-- S.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		0,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ(АВР)	290.060,00	290.061,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	482.709.348,00	556.283.233,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА		0,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	188.900.251,00	186.492.157,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	215.706.400,00	215.706.400,00
70	-- II.ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		0,00
71	-- III.СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)		0,00
72	-- IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)		0,00
73	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА		0,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)		0,00
75	-- Законски резерви		0,00
76	-- Резерви за сопствени акции		0,00
77	-- Статутарни резерви		0,00
78	-- Останати резерви		0,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	10.000,00	0,00
80	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	28.694.340,00	26.806.149,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	1.878.191,00	0,00
82	-- X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		2.408.094,00
83	-- XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО		0,00
84	-- XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО		0,00
85	-- Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		0,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	280.907.761,00	340.679.987,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	1.736.480,00	2.778.885,00
88	-- Бруто математичка резерва	278.542.440,00	336.648.947,00
89	-- Бруто резерви за штети	628.841,00	1.252.155,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти		0,00
91	-- Бруто еквилизациона резерва		0,00
92	-- Бруто останати осигурително технички резерви		0,00
93	-- Г.БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	2.181.707,00	12.946.522,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	554.725,00	469.634,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	554.725,00	469.634,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности		0,00
97	-- Ѓ.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		0,00

98	-- Е.ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		0,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	10.164.904,00	15.694.933,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)		0,00
101	-- Обврски спрема осигуреници		0,00
102	-- Обврски спрема застапници и посредници		0,00
103	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување		0,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		26.092,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	10.164.904,00	15.668.841,00
106	-- Обврски по основ на финансиски вложувања		0,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	8.448.132,00	13.771.791,00
108	-- Обврски кон вработените	844.469,00	1.020.147,00
109	-- Тековни даночни обврски	208.915,00	121.387,00
110	-- Останати обврски	663.388,00	755.516,00
111	-- З. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		0,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		0,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	482.709.348,00	556.283.233,00
114	-- И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА		0,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	108.553.640,00			159.483.154,00
202	-- I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	97.597.051,00			146.763.265,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	97.373.943,00			147.841.681,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување				0,00
205	-- Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија				0,00
206	-- Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување				0,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија				36.011,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	-223.108,00			1.042.405,00
209	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување				0,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување				0,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	9.349.241,00			11.309.149,00
212	-- Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)				0,00
213	-- Приходи од камати од друштва во група				0,00
214	-- Приходи од курсни разлики од друштва во група				0,00
215	-- Приходи од дивиденди од друштва во група				0,00

216	-- Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група		0,00
217	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група		0,00
218	-- Останати приходи од вложувања во друштва во група		0,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	8.724.461,00	8.141.196,00
220	-- Приходи од камати	8.446.573,00	7.074.660,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	218.516,00	989.458,00
222	-- Приходи од дивиденди		0,00
223	-- Нереализирани добивки од вложувања	59.372,00	63.537,00
224	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)		13.541,00
225	-- Финансиски вложувања расположливи за продажба		0,00
226	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		13.541,00
227	-- Останати финансиски средства и вложувања		0,00
228	-- Останати приходи од вложувања (229+233)	624.780,00	3.167.953,00
229	-- Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)		0,00
230	-- Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		0,00
231	-- Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		0,00
232	-- Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		0,00
233	-- Останати приходи од вложувања	624.780,00	3.167.953,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	502.426,00	0,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	1.104.922,00	1.410.740,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	106.002.615,00	161.835.381,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	9.887.233,00	14.195.537,00
238	-- Бруто исплатени штети	9.326.591,00	13.572.223,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		0,00
240	-- Бруто исплатени штети-дел за соосигурување		0,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија		0,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	560.642,00	623.314,00
243	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување		0,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување		0,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	50.756.917,00	58.047.232,00
246	-- Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	50.756.917,00	58.047.232,00

247	-- Промени во бруто математичка резерва	50.756.917,00	58.106.507,00
248	-- Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување		59.275,00
249	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)		0,00
250	-- Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување		0,00
251	-- Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување		0,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)		0,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви		0,00
254	-- Промени во останати бруто технички резерви-дел за соосигурување и реосигурување		0,00
255	-- III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	1.804.585,00	10.764.815,00
256	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	1.804.585,00	10.764.815,00
257	-- Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување		0,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	379.075,00	395.264,00
259	-- Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		0,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	379.075,00	395.264,00
261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	37.304.852,00	67.080.935,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	18.743.293,00	43.922.555,00
263	-- Провизија	18.743.293,00	41.920.838,00
264	-- Останати трошоци		0,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување		0,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа		2.001.717,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	18.561.559,00	23.158.380,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	1.798.610,00	1.718.535,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	7.870.970,00	8.337.096,00
270	-- Плати и надоместоци	5.130.232,00	5.394.057,00
271	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	437.794,00	495.689,00
272	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	2.059.383,00	2.234.019,00
273	-- Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		0,00
274	-- Останати трошоци за вработените	243.561,00	213.331,00

275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	1.643.571,00	914.007,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	7.248.408,00	12.188.742,00
277	-- Трошоци за услуги	4.777.815,00	7.413.006,00
278	-- Материјални трошоци	830.095,00	996.330,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	1.640.498,00	3.779.406,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	439.058,00	1.911.355,00
281	-- Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)		0,00
282	-- Расходи за камати од друштва во група		0,00
283	-- Расходи за курсни разлики од друштва во група		0,00
284	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група		0,00
286	-- Останати финансиски расходи од друштва во група		0,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	439.058,00	1.911.355,00
288	-- Расходи за камати		0,00
289	-- Расходи за курсни разлики	199.641,00	1.047.149,00
290	-- Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	572,00	5.919,00
291	-- Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)		0,00
292	-- Финансиски вложувања расположиви за продажба		0,00
293	-- Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		0,00
294	-- Реализирани загуби од продажба на останати вложувања		0,00
295	-- Останати расходи од вложувања (296+297)	238.845,00	858.287,00
296	-- Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		511.057,00
297	-- Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	238.845,00	347.230,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	4.447.960,00	7.238.572,00
299	-- Трошоци за превентива		0,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	4.447.960,00	7.238.572,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	982.935,00	2.201.671,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	828.503,00	-558.501,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	154.432,00	2.760.172,00
304	-- Удел во добивката на придружените друштва		0,00
305	-- Удел во загубата на придружените друштва		0,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	2.551.025,00	0,00
307	-- Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)		2.352.227,00
308	-- Нето добивка од прекинати работења		0,00
309	-- Нето загуба од прекинати работења		0,00

310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	2.551.025,00	0,00
311	-- Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)		2.352.227,00
312	-- Данок на добивка	672.834,00	55.867,00
313	-- Одложени даночни приходи		0,00
314	-- Одложени даночни расходи		0,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	1.878.191,00	0,00
316	-- ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)		2.408.094,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	21,00	19,00
318	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
319	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	1.878.191,00	0,00
320	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		2.408.094,00
321	-- Добивка која припаѓа на неконтролираното учество		0,00
322	-- Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво		0,00
323	-- Загуба која се однесува на неконтролираното учество		0,00
324	-- ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	54,00	0,00
325	-- Вкупна основна заработувачка по акција	54,00	0,00
326	-- Вкупна разводнета заработувачка по акција		0,00
327	-- Основна заработувачка по акција од прекинатото работење		0,00
328	-- Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење		0,00
329	-- Добивка за годината	1.878.191,00	0,00
330	-- Загуба за годината		2.408.094,00
331	-- Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)		0,00
332	-- Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)		0,00
333	-- Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење		0,00
334	-- Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење		0,00
335	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба		0,00
336	-- Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба		0,00
337	-- Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови		0,00
338	-- Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови		0,00
339	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(+)		0,00
340	-- Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства(-)		0,00
341	-- Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените		0,00

342	-- Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените		0,00
343	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)		0,00
344	-- Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)		0,00
345	-- Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		0,00
346	-- Нето останата сеопфатна добивка (331-345)		0,00
347	-- Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)		0,00
348	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	1.878.191,00	0,00
349	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		0,00
350	-- Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество		0,00
351	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)		2.408.094,00
352	-- Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		0,00
353	-- Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество		0,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
601	-- Набавна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
602	-- Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на развојот на интерен проект				0,00
603	-- Трошоци за материјали и услуги користени или потрошени при развојот на интерен проект				0,00
604	-- Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при развојот на интерен проект				0,00
605	-- Амортизација на патенти и лиценци користени при развојот на интерен проект				0,00
606	-- Обезвреднување на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
607	-- Акумулирана амортизација на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект)				0,00
608	-- Сегашна вредност на трошоци за развој за сопствени цели (интерен проект) (< или = АОП 003 од БС)				0,00
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца				0,00
610	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на софтвер со лиценца				0,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца				0,00
612	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 003 од БС)				0,00
613	-- Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба		2.086.262,00		2.328.627,00

614	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба		0,00
615	-- Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	1.122.426,00	1.464.408,00
616	-- Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	963.836,00	864.219,00
617	-- Набавна вредност на набавени бази на податоци		0,00
618	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на набавени бази на податоци		0,00
619	-- Акумулирана амортизација на набавени бази на податоци		0,00
620	-- Сегашна вредност на набавени бази на податоци (< или = АОП 003 од БС)		0,00
621	-- Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба		0,00
622	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на бази на податоци развиени за сопствена употреба		0,00
623	-- Акумулирана амортизација на бази на податоци развиени за сопствена употреба		0,00
624	-- Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)		0,00
625	-- Набавна вредност на градежни објекти	3.012.906,00	76.744.085,00
626	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на градежни објекти		0,00
627	-- Акумулирана амортизација на градежни објекти	2.347.556,00	3.166.963,00
628	-- Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	665.350,00	73.577.122,00
629	-- Набавна вредност на постројки и опрема		0,00
630	-- Акумулирана амортизација на постројки и опрема		0,00
631	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на постројки и опрема		0,00
632	-- Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)		0,00
633	-- Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема		0,00
634	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на информациска и телекомуникациска опрема		0,00
635	-- Акумулирана амортизација на информациска и телекомуникациска опрема		0,00
636	-- Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема(< = АОП 008 од БС)		0,00
637	-- Набавна вредност на компјутерска опрема	1.822.702,00	1.822.702,00
638	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на компјутерска опрема		0,00
639	-- Акумулирана амортизација на компјутерска опрема	1.497.252,00	1.609.039,00
640	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема(< = АОП 008 од БС)	325.450,00	213.663,00
641	-- Набавна вредност на транспортни средства	2.428.009,00	2.428.009,00
642	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на транспортни средства		0,00

643	-- Акумулирана амортизација на транспортни средства	1.577.688,00	2.023.047,00
644	-- Сегашна вредност на транспортни средства (< = АОП 009 од БС)	850.321,00	404.962,00
645	-- Оригинални уметнички и литературни дела		0,00
646	-- Драгоцени метали и камења		0,00
647	-- Антиквитети и други уметнички дела		0,00
648	-- Други скапоцености		0,00
649	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година) (< или = АОП 018 од БС)		0,00
650	-- Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година) (< или = АОП 018 од БС)		0,00
651	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување до една година)(< или = АОП 019 од БС)		0,00
652	-- Дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва (со рок на достасување над една година)(< или = АОП 019 од БС)		0,00
653	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (краткорочни)(< или = АОП 020 од БС)		0,00
654	-- Депозити во подружени банки и во заеднички контролирани банки (долгорочни, со рок на достасување над една година)(< или = АОП 020 од БС)		0,00
655	-- Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)		0,00
656	-- Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	218.111.815,00	21.834.260,00
657	-- Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	67.830.725,00	245.193.090,00
658	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (до една година)(< или = АОП 037 од БС)		0,00
659	-- Дадени заеми обезбедени со хипотека (над една година)(< или = АОП 037 од БС)		0,00
660	-- Останати дадени заеми (до една година)(< или = АОП 038 од БС)	258.683,00	159.769,00
661	-- Останати дадени заеми (над една година)(< или = АОП 038 од БС)	281.170,00	1.031.211,00
662	-- Хартии од вредност кои не котираат на активен пазар(< или = АОП 039 од БС)		0,00
663	-- Останати пласмани депозити и заеми(< или = АОП 039 од БС)		0,00
664	-- Должнички инструменти (АОП 660+661)(< или = АОП 041 од БС)		0,00
665	-- Должнички инструменти со рок на достасување до една година	20.702.492,00	3.637.436,00
666	-- Должнички инструменти со рок на достасување над една година	111.460.087,00	135.969.004,00
667	-- Сопственички инструменти(< или = АОП 041 од БС)		0,00
668	-- Вложувања во заеднички инвестициски фондови (< или = АОП 041 од БС)	2.181.707,00	12.946.522,00

669	-- Останати финансиски инструменти(< или = АОП 041 од БС)		0,00
670	-- Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	2.062.981,00	1.138.718,00
671	-- Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	15.021.773,00	18.350.585,00
672	-- Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)		0,00
673	-- Обврски по однос на земени заеми и кредити од банки (АОП 674+675)(< или = АОП 106 од БС)		0,00
674	-- краткорочни		0,00
675	-- долгорочни		0,00
676	-- Обврски по однос на останати земени заеми и кредити (АОП 677+678)(< или = АОП 106 од БС)		0,00
677	-- краткорочни		0,00
678	-- долгорочни		0,00
679	-- Обврски по основ на финансиски лизинг(АОП 680+681)		0,00
680	-- краткорочни		0,00
681	-- долгорочни		0,00
682	-- Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	663.388,00	755.516,00
683	-- Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)		0,00
684	-- Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	1.643.571,00	914.007,00
685	-- Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	1.562.677,00	1.640.522,00
686	-- Трошоци за банкарски услуги(< или = АОП 277 од БУ)	238.389,00	330.072,00
687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)		0,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	260.156,00	292.307,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	413.387,00	969.742,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	712.350,00	803.543,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	1.590.856,00	3.376.820,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	54.782,00	98.321,00
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	137.881,00	152.993,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	122.256,00	195.241,00
695	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 264 од БУ)		0,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	283.365,00	233.737,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	91.154,00	112.035,00
698	-- Отпис на ситен инвентар (< или = АОП 278 од БУ)		0,00

699	- - Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	137.037,00	204.003,00
700	- - Останати материјални трошоци (< или = АОП 278 од БУ)	3.620,00	0,00
701	- - Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	186.917,00	0,00
702	- - Трошоци за придонеси и членарина (< или = АОП 279 од БУ)	9.152,00	12.405,00
703	- - Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	67.958,00	253.892,00
704	- - Трошоци по основ на надоместоци на членови на органи на управување(< или = АОП 279 од БУ)		0,00
705	- - Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	247.200,00	176.056,00
706	- - Трошоци за управување со заеднички пензиски фонд(< или = АОП 279 од БУ)		0,00
707	- - Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	639.374,00	693.888,00
708	- - Трошоци за стипендии и награди на ученици и студенти(< или = АОП 279 од БУ)		0,00
709	- - Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	489.897,00	2.728.256,00
710	- - Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)		0,00
711	- - Исплатени дивиденди		0,00
712	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	21,00	19,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2479	- 65.11 - Осигурување на живот	159.483.154,00			

Потпишано од:

ALEKSANDRA SHKEMBI ANTOVSKA
aleksandrashkemi@uniqa.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services, OU=Class 2
Managed PKI Individual Subscriber CA, OU=Symantec
Trust Network, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2-Годишен извештај

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје
2019**



Содржина:

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ	3
2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО	9
3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО	10
4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО	13
5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ	54
6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ	55
7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019	59
8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ	64
9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ	68

1. ОПШТИ ЕКОНОМСКИ ПОДАТОЦИ

Според Народна Банка на РМ Основните економски показатели се како ште следи:

ОСНОВНИ ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

БДП (стапки на реален пораст, во %)/1															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019	
2,8	3,9	0,1	0,2	0,4	1,1	0,3*	1,7*	2,4*	6,2*	2,7*	3,9*	3,4*	3,6*		
Инфлација (крај на период, на годишна основа, во %)/2															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019	
-0,2	0,6	1,5	1,7	2,4	2,4	1,6	1,4	1,5	0,9	0,9	1,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Инфлација (просек, на кумулативна основа, во %)/2															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019	
-0,2	0,5	0,9	1,1	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2	1,2	1,0	0,8	0,8
Стапка на невработеност (во %)/3															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019	
23,7	22,9	22,6	22,1	21,9	22,4	21,6	21,1	20,8	19,4	20,7	17,8	17,5	17,1		
Буџетски биланс (салдо на централен буџет и фондови, % од БДП)/4															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2019
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019	
-2,6	-0,6	-0,8	-0,4	-0,9	-2,7	-0,5	-0,2	-0,4	-0,7	-1,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,8	2,1
Парична маса М1 (годишни стапки на промена во %)/5, 17															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2			
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019			
10,0	5,3	13,9	12,2	9,9	9,9	14,8	13,8	17,1	18,7	18,7	17,2	18,5			
Парична маса М2-денарски дел (годишни стапки на промена во %)/5, 17															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2			
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019			
5,8	3,2	10,3	8,9	4,9	4,9	7,7	8,7	11,9	14,5	14,5	13,8	14,6			
Парична маса М3 (годишни стапки на промена во %)/5, 18															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2			
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019			
6,0	3,6	6,8	5,4	4,6	4,6	7,3	10,1	10,9	10,8	10,8	10,4	9,2			
Парична маса М4 (годишни стапки на промена во %)/5, 17															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2			
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019			
6,2	4,2	7,5	6,2	5,1	5,1	7,5	10,1	11,7	11,8	11,8	11,7	10,5			
Кредити на приватен сектор дадени од банки и штедилници (годишни стапки на промена во %)/5, 18															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2			
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019			
-0,1	-1,1	4,1	4,1	5,4	5,4	5,7	6,2	7,9	7,3	7,3	9,0	8,1			

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Пондерирани каматни стапки на вкупно дадени денарски кредити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/6, 16														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019		
7,0	6,8	6,7	6,6	6,4	6,6	6,3	6,2	6,0	5,9	6,1	5,8	5,7		
Пондерирани каматни стапки на вкупно примени денарски депозити (во % на годишно ниво, просек за периодот)/7, 16														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019		
2,5	2,3	2,2	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9		
Просечен девизен курс МКД/ЕУР														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
61,60	61,56	61,64	61,58	61,52	61,57	61,56	0	9	9	1	3	0	9	1
Просечен девизен курс МКД/УСД														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
55,69	57,83	56,13	52,48	52,23	54,65	50,10	5	0	9	2	7	5	0	6
Извоз на стоки (во милиони САД-долари)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
4.854,7	1.231,8	1.407,2	1.485,2	1.559,8	5.683,9	1.611,4	1.734,8	1.701,7	1.860,2	6.908,0	1.741,2	1.822,9	1.811,2	1.812,2
Извоз на стоки (во милиони евра)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
4.390,3	1.155,3	1.274,9	1.263,2	1.325,3	5.018,7	1.309,5	1.458,3	1.463,1	1.630,0	5.860,8	1.534,0	1.623,3	1.628,9	1.637,4
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони САД-долари)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
6.834,0	1.692,1	1.897,3	1.937,3	2.204,3	7.730,9	2.194,4	2.253,7	2.145,8	2.458,3	9.052,2	2.258,5	2.354,9	2.299,2	2.557,7
Увоз на стоки ц.и.ф. (во милиони евра)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
6.176,5	1.588,1	1.724,9	1.650,0	1.871,8	6.834,9	1.783,6	1.889,8	1.845,4	2.153,1	7.671,9	1.990,4	2.095,7	2.066,0	2.311,0
Трговски биланс (во милиони САД-долари)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
-1.979,3	-460,3	-490,1	452,1	644,5	2.047,0	-583,0	519,0	444,1	598,1	2.144,2	517,3	532,0	488,0	745,4
Трговски биланс (во милиони евра)/8														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	2019
-1.786,2	-432,8	-450,0	386,9	546,5	1.816,2	-474,2	431,6	382,3	523,1	1.811,1	456,3	472,4	437,1	673,6
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони САД-долари)/9														
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3	
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

-309,8	-148,0	-99,2	227,0	-76,5	-96,7	-	168,9	34,8	231,5	123,0	-	176,4	-	203,6	
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
-2,9	-1,3	-0,9	2,0	-0,7	-0,9	-1,3	0,3	1,8	-1,0	-0,2	-5,9	-1,5	6,4		
Салдо на тековна сметка на билансот на плаќања (во милиони евра)/9															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
-275,5	-133,9	-90,9	187,6	-68,0	105,2	-	-	141,0	30,8	199,9	104,7	-14,9	156,2	-	184,0
Салдо на тековната сметка на билансот на плаќања (% од БДП)/10															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
-2,9	-1,3	-0,9	1,9	-0,7	-1,0	-1,3	0,3	1,9	-1	-0,1	-6,0	-1,5	6,5		
Директни инвестиции - нето (во милиони САД-долари)/9, 15															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
349,4	108,3	-25,0	-78,9	194,1	198,5	282,4	83,0	-3,0	350,8	713,3	45,1	11,7	69,6		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
3,3	1,0	-0,2	-0,7	1,7	1,8	2,2	0,7	0	2,8	5,6	1,5	0,4	2,2		
Директни инвестиции - нето (во милиони евра)/9, 15															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
316,9	96,5	-22,3	-63,0	168,8	180,0	233,5	69,7	-3,8	304,4	603,7	40,2	10,7	62,4		
Директни инвестиции - нето (% од БДП)/10															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
3,3	1,0	-0,2	-0,6	1,7	1,8	2,2	0,7	0	2,8	5,6	1,5	0,4	2,2		
Девизни резерви (во милиони евра, крај на период)/11															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
2.613,4	2.534,4	2.399,9	2.271,4	2.336,3	2.336,3	2.577,1	2.642,2	2.709,1	2.867,1	2.867,1	2.866,4	2.928,2	3.127,5		
Покриеност на увозот со девизни резерви (девизни резерви во евра/ просечен месечен увоз на стоки ф.о.б и увоз на услуги од тековната година), во месеци															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
4,9	4,7	4,2	4,0	3,7	4,1	4,4	4,3	4,3	3,7	4,4	4,3	4,3	4,5		
Надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/12															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
7.607,0	8.267,2	8.794,1	9.005,2	8.841,8	8.841,8	10.132,5	9776,6	9678,4	8984,2	8.984,2	9.271,3	9.484,8	9.377,1		
Бруто надворешен долг (во милиони САД-долари, крај на период)/13															
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3		
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019		
7.607,0	8.267,2	8.794,1	9.005,2	8.841,8	8.841,8	10.132,5	9776,6	9678,4	8984,2	8.984,2	9.271,3	9.484,8	9.377,1		

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Бруто надворешен долг (во милиони евра, крај на период)/13													
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019
7.216,6	7.699,7	7.705,4	7.627,6	7.372,5	7.372,5	8.221,1	8.386,2	8.360,8	7.843,7	7.843,7	8.252,2	8.334,6	8.575,3
Бруто надворешен долг (во % од БДП)/ 14													
2016	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2017	Кв.1	Кв.2	Кв.3	Кв.4	2018	Кв.1	Кв.2	Кв.3
	2017	2017	2017	2017		2018	2018	2018	2018		2019	2019	2019
74,7	76,7	76,8	76,0	73,4	73,4	76,8	78,4	78,2	73,3	73,3	74,2	74,9	77,1

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Осигурителен пазар


Осигурителниот пазар во 2019 година во Република Македонија се состои од 16 Друштва за осигурување (11 неживот, 5 живот), 37 Осигурително брокерски друштва, 16 Друштва за застапување во осигурување и 5 банки како застапници во осигурување. Степенот на пенетрација заклучно со 31 Декември 2018 година изнесува 1,45%, додека пак степенот на густина изнесува 4.336 МКД по жител.

Македонскиот осигурителен пазар во текот на 2019 година има генерирано 10,58 милијарди денари премија. Доминантно учество зазема неживотното осигурување со 8,75 милијарди денари додека на животно осигурување отпаѓа 1,83 милијарди денари. Вкупниот пораст во однос на 2018 година изнесува 6,61% (5,99 неживот , 9,64% живот).

Во 2019 година УНИКА Лајф а.д. Скопје има остварено пораст од 51.8% и пазарно учество од 8.08%


Пазарната концентрација според Бруто Полисираната премија, бруто полисирана премија по канали на продажба и бруто исплатени штети се презентирани во табелите подолу:

НЕЖИВОТ:




(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ЖИВОТ:



(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Канали на дистрибуција



2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување и осигурителни брокерски друштва.

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д Скопје брои 19 вработени лица.

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје е организирано како акционерско друштво со акционерски капитал од 215.706.400 денари .

Друштвото е основано под називот :

Друштво за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ а.д Скопје.

Агенцијата за супервизија на осигурувањето со Решение број 09-636/2 од 17.05.2011 година издаде довола за вршење работи во осигурување во следните класи на осигурување:

- **Класа 19 – Осигурување на живот (освен она што е наведено во точките 20-23 од член 5 од ЗСО)**
- **Класа 20 - Осигурувањето на брак или породување**
- **Класа 1 – Дополнително осигурување од последици на несреќен случај – незгода со осигурување на живот**
- **Класа 2 – Дополнително здравствено осигурување со осигурување на живот**
- **Класа 21 - Осигурувањето на живот во врска со удели во инвестициони фондови, кога осигуреникот го презема инвестициониот ризик во однос на промена на вредноста на инвестиционите купони или други хартии од вредност на инвестиционите фондови**

Осигурување на живот опфаќа осигурување во случај на доживување, осигурување во случај на смрт, мешано осигурување на живот, рентно осигурување и осигурување на живот со поврат на премии (член 5 став 19 од Законот за Супервизија во Осигурување).

Здравствено осигурување покрива здравствено осигурување кое не е покриено со задолжителниот здравствено осигурување и тоа:

-доброволно здравствено осигурување согласно со Законот за доброволно здравствено осигурување и/или

-исплата на фиксни парични износи и/или

-надоместок за покривање на други трошоци кои не се покриени со доброволното здравствено осигурување.

3. ДЕЛОВНА ПОЛИТИКА И РАЗВОЈ НА ДРУШТВОТО

УНИКА ЛАЈФ АД Скопје како Друштво за осигурување во областа на животното осигурување својата деловна политика и развојни влоувања ги ускладува со политика на матичното друштво УНИКА Австрија. УНИКА Австрија има имплементирано деловна политика која го канализира развојот и истата е именувана како УНИКА2.0

Со цел остварување на УНИКА 2.0 деловната политика УНИКА има изготвено правилник кој би требало да придонесе кон остварување на зацртаните цели. Истиот се состои од 5 главни точки:

- Воспоставување на најдобри професионални стандарди
- Развој и одржување на продажната мрежа
- Искористување на раното влегување на пазарите во развој
- Гарантирање на квалитет
- Засилување на стандардизацијата во сите свои деловни единици како низ членките на европската унија така и во пазарите во развој.

ГЕНЕРАЛНИ ПРОДАЖНИ МЕСТА

Како еден од главните чекори во остварување на целите од УНИКА 2.0 е развој на Генерални продажни места кои ќе придонесат кон развој и одржување на продажната мрежа.

Генерално продажно место е:

- Модерна, ексклузивна продажна канцеларија
- Обезбедува значителна бизнис независност и слобода од Генералната Дирекција
- Модел кој е компатибилен со визуелните стандарди на УНИКА

Генерален Агент е:

- партнер на интернационална корпорација и на Австрискиот пазарен лидер
- претставник на брендот на компанијата кој е застапен во 21 земја во светот
- менаџер кој раководи со своја продажна мрежа
- агент кој работи и во областа на животното и неживотното осигурување
- агент кој може да ти понуди широк спектар на производи
- претприемач чии заработки независат само од нивото на продажба туку и од остварување на поставените таргети и учеството во развојот на продажната мрежа.

Со цел развој на Генералните продажни места компанијата мора да развие и соодветна организациона структура при што ќе ги земе во предвид следниве точки :

- Подобрување на командната структура
- Воспоставување на опис и задолженија за секое работно место
- Воспоставување на линии за известување
- Хармонизација на продажниот со административниот процес
- Организирање на состаноци со Генералните продажни места на редовна основа.

Друштвото за осигурување ќе спроведе интензивна обука за своите вработени и агнети со цел да ги запознае со:

Вредностите на компанијата

- Системите и опремата (да им се презентираат ИТ системите и поврзаните прирачници)
- Продажните техники и производите кои се нудат од страна на компанијата
- Продажните стандарди до кои мора да се придржуваат

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје продажбата на своите продукти ја врши преку внатрешна мрежа, мрежа на надворешни лиценцирани застапници во осигурување, осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување.

Во иднина компанијата ќе се фокусира на организирање на продажни места во склад со целите запишани во УНИКА 2.0 програмата и формирање на генерални продажни места во кои покрај продажниот кадар ќе бидат вработени и лица од областа на финансиите и контролата.

Истотака компанијата ќе го зголеми и кадарот во сите сектори и во Генералната Дирекција. Истата ќе формира департмани за наплата на побарувањата и намалување на кредитниот ризик, департман за усогласеност со професионални стандарди и се планира зголемување на вработените во правниот и финансискиот сектор за 100%.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

4. АНАЛИЗА НА РАБОТЕЊЕТО, ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ, ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА, АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И ОСНОВНИТЕ РИЗИЦИ НА КОИ Е ИЗЛОЖЕНО ДРУШТВОТО

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ) Година што завршува на 31 декември 2019 година

Опис на позиција	Број на позиција	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)	200		159,483,154	108,553,640
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	5	146,763,265	97,597,051
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202		147,841,681	97,373,943
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203		0	0
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204		0	0
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205		0	0
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206		36,011	0
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207		1,042,405	-223,108
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208		0	0
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209		0	0
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210		11,309,149	9,349,241
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211		0	0
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212		0	0
2.1 Приходи од наемнини	213		0	0
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214		0	0
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215		0	0
3. Приходи од камати	216	12	7,074,660	8,446,573
4. Позитивни курсни разлики	217	13	989,458	218,516
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218		63,537	59,372
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	12	13,541	0
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220		0	0
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221		13,541	0
6.3 Останати финансиски вложувања	222		0	0
7. Останати приходи од вложувања	223	12	3,167,953	624,780
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223a		0	0
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224		0	502,426
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225		1,410,740	1,104,922

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)

Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226		161,835,381	106,002,615
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	6	14,195,537	9,887,233
1. Бруто исплатени штети	228		13,572,223	9,326,591
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229		0	0
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230		0	0
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231		0	0
5. Промени во бруто резервите за штети	232		623,314	560,642
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233		0	0
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234		0	0
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	6	58,047,232	50,756,917
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236		58,047,232	50,756,917
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237		58,106,507	50,756,917
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238		59,275	0
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239		0	0
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240		0	0
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241		0	0
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242		0	0
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243		0	0
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244		0	0
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	6	10,764,815	1,804,585
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246		10,764,815	1,804,585
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247		0	0
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	7	395,264	379,075
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249			0
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		395,264	379,075

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		67,080,935	37,304,852
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252		43,922,555	18,743,293
1.1 Провизија	253	8	41,920,838	18,743,293
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а	9	2,001,717	0
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		0	0
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		0	0
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256		23,158,380	18,561,559
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	15,16	1,718,535	1,798,610
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	9	8,337,096	7,870,970
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		5,394,057	5,130,232
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		495,689	437,794
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		2,234,019	2,059,383
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		0	0
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		213,331	243,561
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	10	914,007	1,643,571
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	10	12,188,742	7,248,408
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		7,413,006	4,777,815
2.4.2 Материјални трошоци	260б		996,330	830,095
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		3,779,406	1,640,498
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261		1,911,355	439,058
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	15	511,057	0
2. Трошоци за камати	263		0	0
3. Негативни курсни разлики	264	13	1,047,149	199,641
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		5,919	572
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		0	0
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		0	0
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		0	0
5.3 Останати финансиски вложувања	269		0	0
6. Останати трошоци од вложувања	270		347,230	238,845
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	11	7,238,572	4,447,960
1. Трошоци за превентива	272		0	0
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273		7,238,572	4,447,960
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	19	-558,501	828,503

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА (БИЛАНС НА УСПЕХ)
Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКЛУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275		2,760,172	154,432
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		0	2,551,025
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		2,352,227	0
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	14	55,867	672,834
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		0	0
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		0	1,878,191
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		2,408,094	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019

Опис на позицијата	Бр поз	Број на белешка	Износ	
			Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4	5
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	16	864,219	963,836
1. Гудвил	002		0	0
2. Останати нематеријални средства	003		864,219	963,836
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		505,897,361	443,833,394
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005	15	93,508,333	21,107,618
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006		73,577,122	665,350
1.1 Земјиште	007		0	0
1.2 Градежни објекти	008		73,577,122	665,350
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009		19,931,211	20,442,268
2.1 Земјиште	010		0	0
2.2 Градежни објекти	011		19,931,211	20,442,268
2.3 Останати материјални средства	012			0
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013		0	0
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		0	0
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		0	0
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		0	0
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		0	0
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		0	0
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		0	0
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020		0	0
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021		412,389,028	422,725,776
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022	18	139,606,440	132,162,579
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		3,637,436	20,702,492
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		135,969,004	111,460,087
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025		0	77,049
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		0	0
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		0	0
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		0	0
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		0	77,049

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019 (продолжува)

3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		4,564,258	4,003,755
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		0	0
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		0	0
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		0	0
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		4,564,258	4,003,755
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	17	268,218,330	286,482,393
4.1 Дадени депозити	036		267,027,350	285,942,540
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		0	0
4.3 останати заеми	038		1,190,980	539,853
4.4 Останати пласмани	039		0	0
5. Деривативни финансиски инструменти	040		0	0
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		0	0
V. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		59,275	0
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		0	0
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		59,275	0
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		0	0
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		0	0
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва	047		0	0
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		0	0
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		0	0
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		12,946,522	2,181,707

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2019 (продолжува)**

Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		584,353	0
1. Одложени даночни средства	052		0	0
2. Тековни даночни средства	053		584,353	0
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		16,571,103	19,182,577
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055	19	11,310,647	8,990,417
1. Побарувања од осигуреници	056		11,310,647	8,990,417
2. Побарувања од посредници	057		0	0
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		0	0
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		0	0
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		0	0
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		0	0
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		0	0
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063	20	5,260,456	10,192,160
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064		0	0
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065		4,121,738	8,129,179
3. Останати побарувања	066		1,138,718	2,062,981
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		0	0
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068		19,070,339	16,257,774
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	15	618,625	1,175,771
1. Опрема	070		618,625	1,175,771
2. Останати материјални средства	071		0	0
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	21	18,350,585	15,021,773
1. Парични средства во банка	073		18,326,247	15,004,743
2. Парични средства во благајна	074		24,338	17,030
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		0	0
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		0	0
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		101,129	60,230
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078		290,061	290,060
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		0	0
2. Одложени трошоци на стекнување	080		0	0
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		290,061	290,060
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		0	0
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		556,283,233	482,709,348
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

На 31 декември 2019 (продолжува)

ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085		186,492,157	188,900,251
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	22	215,706,400	215,706,400
1. Запишан капитал од обични акции	087		215,706,400	215,706,400
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088		0	0
3. Запишан а неуплатен капитал	089		0	0
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090		0	0
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091		0	0
1. Материјални средства	092		0	0
2. Финансиски вложувања	093		0	0
3. Останати ревалоризациони резерви	094		0	0
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095		0	0
1. Законски резерви	096		0	0
2. Статутарни резерви	097		0	0
3. Резерви за сопствени акции	098		0	0
4. Откупени сопствени акции	099		0	0
5 Останати резерви	100		0	0
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101		0	10,000
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102		26,806,149	28,694,340
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103		0	1,878,191
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104		2,408,094	0
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105		0	0
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	6А	340,679,987	280,907,761
I. Бруто резерви за преносни премии	107		2,778,885	1,736,480
II. Бруто математичка резерва	108		336,648,947	278,542,440
III. Бруто резерви за штети	109		1,252,155	628,841
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110		0	0
V. Бруто еквилизациона резерва	111		0	0
VI. Бруто останати технички резерви	112		0	0
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	6А	12,946,522	2,181,707
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	23	469,634	554,725
1. Резерви за вработени	115		469,634	554,725
2. Останати резерви	116		0	0
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	23	121,387	208,915
1. Одложени даночни обврски	118		0	0
2. Тековни даночни обврски	119		121,387	208,915
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		0	0
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121	23	15,573,546	9,955,989
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		0	0
1. Обврски спрема осигуреници	123		0	0
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		0	0
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		0	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)
На 31 декември 2019 (продолжува)

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		26,092	0
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		26,092	0
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		0	0
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		0	0
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		15,547,454	9,955,989
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		13,771,791	8,448,132
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		0	0
3. Останати обврски	133		1,775,663	1,507,857
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		0	0
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		0	0
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З+S	136		556,283,233	482,709,348
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	137		0	0

Овие финансиски извештаи се одобрени од страна на Управниот Одбор на Друштвото на 26 февруари 2020.

Емил Кратовалиев

Член на УО



Александра Шкемби Антовска

Претседател на УО

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
Година што завршува на 31 декември 2019 година

Позиција	Број на позиција	Акционерски капитал	Премии на емит акции	Резерви					Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви					
		1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6	8	9	10	11	12=1+2+7-8+9+10+11
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	0
Промена во сметководствените политики	I1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	I2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-29,568,959	884,619	187,022,060
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	1,878,191
Несопственички промени во капиталот	III2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	III2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IV3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IV4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,619	-884,619	0
Состојба на 31 декември претходната деловна година	V	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ**Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)**

Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	0
Промена во сметководствените политики	VI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28,684,340	1,878,191	188,900,251
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,408,094	-2,408,094
Несопственички промени во капиталот	VIII2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сопственички промени во капиталот	IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исплата на дивиденда	IX3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Останата распределба на сопствениците	IX4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,878,191	-1,878,191	0
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	215,706,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26,806,149	-2,408,094	186,492,157

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
Година што завршува на 31 декември 2019 година

ПОЗИЦИЈА	Број на позиција	Износ	
		Тековна деловна година	Претходна деловна година
1	2	3	4
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	148,094,408	92,472,744
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	140,643,806	90,368,556
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	0	0
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	0	0
4. Примени камати од работи на осигурување	304	0	0
5. Останати приливи од деловни активности	305	7,450,602	2,104,188
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	80,019,042	44,967,801
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	13,718,665	8,097,876
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	0	0
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	9,922	0
4. Надоместоци и други лични расходи	310	10,141,789	7,554,078
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	42,149,262	18,950,811
6. Платени камати	312	0	0
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	3,592,331	1,609,599
8. Останати одливи од редовни активности	314	10,407,073	8,755,437
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	68,075,366	47,504,943
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	0	0
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	370,957,490	92,050,741
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	0	0
2. Приливи по основ на материјални средства	319	0	0
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	0	0
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	35,147,441	30,447,311
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	322,781,925	56,439,440
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	3,238,327	525,533
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	0	0
8. Приливи од камати	325	9,789,797	4,638,457

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Година што завршува на 31 декември 2019 година (продолжува)

II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	435,646,353	141,494,391
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	242,365	366,178
2. Одливи по основ на материјални средства	328	73,731,179	238,164
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	0	0
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	45,969,255	33,647,053
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	311,310,596	106,479,386
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	4,392,958	763,610
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	0	0
8. Одливи од камати	334	0	0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	64,688,863	49,443,650
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	0	0
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338		0
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339		0
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340		0
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	0	0
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342		0
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343		0
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344		0
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345	0	0
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346	0	0
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347	519,051,898	184,523,485
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348	515,665,395	186,462,192
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349	3,386,503	0
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350	0	1,938,707
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351	15,021,773	16,941,605
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352	-57,691	18,875
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352)	353	18,350,585	15,021,773

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИИ

	2019	2018
Бруто полисирани премии	147,841,681	97,373,943
Промена во преносна премија	(1,042,405)	223,108
Бруто приходи од премии	146,799,276	97,597,051
Преотстапени премии за реосигурување и соосигурување	(36,011)	-
Трошоци за реосигурување	(36,011)	-
Нето приходи од премија	146,763,265	97,597,051

Година што завршува на 31 Декември 2019	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	101,840,007	-	(36,011)	101,803,996
Здравствено осигурување	1,366,530	-	-	1,366,530
Незгода	3,911,170	(758,235)	-	3,152,935
Јунит Линк	40,723,974	(284,170)	-	40,439,804
Вкупно	147,841,681	(1,042,405)	(36,011)	146,763,265

Година што завршува на 31 Декември 2018	Бруто полисирана премија	Промени во преносната премија	Преотстапени премии за	Нето приходи од осигурување
			реосигурување и соосигурување	
Живот	79,818,898	-	-	79,818,898
Здравствено осигурување	1,078,386	-	-	1,078,386
Незгода	3,402,195	253,088	-	3,655,283
Јунит Линк	13,074,464	(29,980)	-	13,044,484
Вкупно	97,373,943	223,108	-	97,597,051

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. НАСТАНАТИ ШТЕТИ И ПРОМЕНИ ВО РЕЗЕРВИ

	<u>2019</u>	<u>Година што завршува на 31 Декември 2018</u>
Настанати штети		
Бруто исплатени штети	13,572,223	9,326,591
Промени во резерви на штети	<u>623,314</u>	<u>560,642</u>
	14,195,537	9,887,233
Промени во математичка резерва		
Промени во математичка резерва	58,106,507	50,756,917
Намалено за математичка резерва предадена во реосигурување	<u>(59,275)</u>	<u>-</u>
	58,047,232	50,756,917
Промена во математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	<u>10,764,815</u>	<u>1,804,585</u>
	<u>83,007,584</u>	<u>62,448,735</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. А. БРУТО РЕЗЕРВИ ЗА ШТЕТИ

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Преносна премија	2,778,885	1,736,480
Математичка резерва	336,648,947	278,542,440
Бруто резерви за штети	<u>1,252,155</u>	<u>628,841</u>
	340,679,987	280,907,761
Математичка резерва за договори кај кои осигуреникот го превзема инвестициониот ризик	<u>12,946,522</u>	<u>2,181,707</u>
	<u>353,626,509</u>	<u>283,089,468</u>

Девижење на резервите

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
На 1 Јануари	283,089,468	230,190,432
Пренесена премија	1,042,405	(223,108)
Математичка резерва	58,106,507	50,756,917
Математичка резерва, каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	10,764,815	1,804,585
Резерви за штети	<u>623,314</u>	<u>560,642</u>
На 31 Декември	<u>353,626,509</u>	<u>283,089,468</u>

Пренесена премија по класи на осигурување

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Јунит Линк	359,171	75,001
Незгода	<u>2,419,714</u>	<u>1,661,479</u>
	<u>2,778,885</u>	<u>1,736,480</u>

Математичка резерва по класи

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Јунит Линк	462,882	77,137
Живот	<u>336,186,065</u>	<u>278,465,303</u>
	<u>336,648,947</u>	<u>278,542,440</u>

Бруто резерви за штети

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Резерви за пријавени но нерешени штети	1,207,067	613,425
Резерви за случени но непријавени штети	<u>45,088</u>	<u>15,416</u>
	<u>1,252,155</u>	<u>628,841</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. ТРОШОЦИ ЗА ПОПУСТИ И БОНУСИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Одобрени попусти и вратени полиси		
Живот	377,303	339,353
Здравствено осигурување	1,828	22,649
Незгода	14,897	10,818
Јунит Линк	1,236	6,255
	<u>395,264</u>	<u>379,075</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА АГЕНТИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Бруто провизии за друштва за застапување во осигурувањето	17,071,515	6,670,790
Бруто провизии за застапници во осигурувањето	3,673,034	3,407,089
Бруто провизија за осигурително брокерски друштва	21,176,289	8,665,414
	<u>41,920,838</u>	<u>18,743,293</u>

9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Нето плати за постојано вработени	6,740,116	5,130,232
Даноци и придонеси од плати	3,385,366	2,497,177
Останати трошоци за вработени	213,331	243,561
	<u>10,338,813</u>	<u>7,870,970</u>
Од кои:		
Бруто плати на вработени во внатрешна продажна мрежа	2,001,717	-
Бруто плати на останати вработени	8,337,096	7,870,970

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. ОСТАНАТИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Трошоци за кирија	1,640,522	1,562,677
Трошоци за раководење	939,160	1,339,412
Трошоци за даноци и придонеси	2,728,256	489,897
Трошоци за одржување	969,742	413,387
Трошоци за ревизија	693,888	639,374
Трошоци за печатење на полиси за осигурување	233,737	283,365
Трошоци за репрезентација и маркетинг	803,543	712,350
Канцелариски материјали	152,993	137,881
Трошоци за весници и списанија	112,035	91,154
Трошоци за комунални услуги	195,241	122,256
Трошоци за банкарски услуги	330,072	238,389
Трошоци за резервирања за отпремнини, нето од приходи од ослободување	(85,091)	186,917
Патни трошоци	253,892	67,958
Останати трошоци	3,220,752	963,391
Вкупно останати административни трошоци	12,188,742	7,248,408
Трошоци за договор на дело	914,007	1,643,571
	<u>13,102,749</u>	<u>8,891,979</u>

11. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Финансирање на регулаторниот орган	691,567	583,929
Награда за новороденче	873,792	906,011
Прекинати полиси	5,673,213	2,958,020
	<u>7,238,572</u>	<u>4,447,960</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

12. ПРИХОДИ ОД КАМАТИ И ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА, НЕТО

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Приходи од камати	7,074,660	8,446,573
Останати приходи од вложувања		
Приходи од амортизација на дисконт	1,614,915	494,499
Нереализирани добивки од промена на објективната вредност на фина	1,490,337	119,352
Останато	62,701	10,929
Вкупно останати приходи од вложувања	3,167,953	624,780
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства во портфолио за тргување	13,541	-
Расходи од камати	-	-
	<u>10,256,154</u>	<u>9,071,353</u>

13. КУРСНИ РАЗЛИКИ, НЕТО

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Позитивни курсни разлики	989,458	218,516
Негативни курсни разлики	(1,047,149)	(199,641)
	<u>(57,691)</u>	<u>18,875</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	<u>2019</u>	<u>Година што завршува на 31 Декември 2018</u>
Добивка/(Загуба) пред оданочување	(2,352,227)	2,551,025
Непризнаени расходи и приходи за даночни цели	2,910,902	4,177,318
Даночна основа за данок на добивка и даночно непризнаени расходи	558,675	6,728,343
Данок на добивка и даночно непризнаени расходи	<u>55,867</u>	<u>672,834</u>
Ефективна даночна стапка	-2.38%	26.38%

(сите износи се исказани во Денари, доколку не е поинаку исказано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 јануари 2019	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Зголемување	73,731,179	-	73,731,179	-	-	-	-	73,731,179
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>73,731,179</u>	<u>3,012,906</u>	<u>76,744,085</u>	<u>20,442,268</u>	<u>1,822,702</u>	<u>2,428,009</u>	<u>4,250,711</u>	<u>101,437,064</u>
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 јануари 2019	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Трошок за годината	307,213	512,194	819,407	511,057	111,787	445,359	557,146	1,887,610
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019	<u>307,213</u>	<u>2,859,750</u>	<u>3,166,963</u>	<u>511,057</u>	<u>1,609,039</u>	<u>2,023,047</u>	<u>3,632,086</u>	<u>7,310,106</u>
Нето сметководствена вредност на								
31 декември 2019 година	<u>73,423,966</u>	<u>153,156</u>	<u>73,577,122</u>	<u>19,931,211</u>	<u>213,663</u>	<u>404,962</u>	<u>618,625</u>	<u>94,126,958</u>
31 декември 2018 година	<u>-</u>	<u>665,350</u>	<u>665,350</u>	<u>20,442,268</u>	<u>325,450</u>	<u>850,321</u>	<u>1,175,771</u>	<u>22,283,389</u>

Во текот на 2019 година Друштвото се стекна со недвижности за вршење на дејноста во вкупен износ од 73,731,179 денари. При стекнувањето, во согласност со законската регулатива, Друштвото изврши проценка на објективната вредност на овие недвижности, спроведена од страна на независен проценител. Проценката од 20 декември 2019 е извршена со користење на Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижен имот. Според оваа проценка, објективната вредност на недвижностите кои не служат за дејноста е 79,072,564 денари и е повисока од набавната вредност за 5,341,385 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

15. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (продолжение)

	Градежни објекти	Вложување во туѓи објекти	Вкупно градежни објекти за вршење на дејноста	Вкупно градежни објекти кои не служат за вршење на дејноста	Опрема	Возила	Вкупно опрема	Вкупно материјални средства
Набавна вредност								
Состојба на 1 Јануари, 2018	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,584,538	2,428,009	4,012,547	27,467,721
Зголемување	-	-	-	-	238,164	-	238,164	238,164
Намалување	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	-	3,012,906	3,012,906	20,442,268	1,822,702	2,428,009	4,250,711	27,705,885
Акумулирана амортизација								
Состојба на 1 Јануари, 2018	-	1,630,882	1,630,882	-	1,181,487	970,686	2,152,173	3,783,055
Трошок за годината	-	716,674	716,674	-	315,765	607,002	922,767	1,639,441
Продадено	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпис	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември, 2018	-	2,347,556	2,347,556	-	1,497,252	1,577,688	3,074,940	5,422,496
Нето сметководствена вредност на								
31 Декември, 2018 година	-	665,350	665,350	20,442,268	325,450	850,321	1,175,771	22,283,389
31 Декември, 2017 година	-	1,382,024	1,382,024	20,442,268	403,051	1,457,323	1,860,374	23,684,666

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

16. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2019	2,086,262	2,086,262
Зголемување	242,365	242,365
	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>2,328,627</u>	<u>2,328,627</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2019	1,122,426	1,122,426
Трошок за годината	341,982	341,982
	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Состојба на 31 декември 2019	<u>1,464,408</u>	<u>1,464,408</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2019 година	<u>864,219</u>	<u>864,219</u>
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>
	<u>Софтвер</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност		
Состојба на 1 јануари 2018	1,720,084	1,720,084
Зголемување	366,178	366,178
	<u>2,086,262</u>	<u>2,086,262</u>
Состојба на 31 декември 2018	<u>2,086,262</u>	<u>2,086,262</u>
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1 јануари 2018	963,257	963,257
Трошок за годината	159,169	159,169
	<u>1,122,426</u>	<u>1,122,426</u>
Состојба на 31 декември 2018	<u>1,122,426</u>	<u>1,122,426</u>
Нето сметководствена вредност на		
31 декември 2018 година	<u>963,836</u>	<u>963,836</u>
31 декември 2017 година	<u>756,827</u>	<u>756,827</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

17. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ И ДАДЕНИ ЗАЕМИ

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Депозити		
- во странска валута	165,027,350	190,142,540
- во денари	102,000,000	95,800,000
Дадени краткорочни заеми	1,190,980	539,853
	<u>268,218,330</u>	<u>286,482,393</u>

18. ВЛОЖУВАЊА КОИ СЕ ЧУВААТ ДО ДОСПЕВАЊЕ

	2019	31 декември 2018
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
	<u>139,606,440</u>	<u>132,162,579</u>

19. ПОБАРУВАЊА ЗА ПРЕМИИ

	2019	31 Декември 2018
Побарувања за премии за осигурување	13,072,351	11,310,622
Исправка на вредноста	(1,761,704)	(2,320,205)
	<u>11,310,647</u>	<u>8,990,417</u>

Движење на исправката на вредност

	2019	31 Декември 2018
На 1 Јануари	2,320,205	1,491,702
Трошок за годината	(558,501)	828,503
Исправка на вредноста, нето	1,761,704	2,320,205
На 31 Декември	<u>1,761,704</u>	<u>2,320,205</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

20. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2019	31 Декември 2018
Побарувања по основ на камати	4,108,261	8,118,187
Останати побарувања по основ на вложувања	13,477	10,992
Останати побарувања	1,138,718	2,062,981
	<u>5,260,456</u>	<u>10,192,160</u>

21. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2019	31 Декември 2018
Сметки во банки:		
- во денари	17,089,935	13,159,874
- во странска валута	1,236,312	1,844,869
Пари во благајна:		
- во денари	24,338	17,030
	<u>18,350,585</u>	<u>15,021,773</u>

22. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

На 31 декември 2019 акционерскиот капитал на Друштвото се состои од 35.000 обични акции со номинална вредност од 100 ЕУР по акција. Една обична акција дава право на еден глас во Собранието. Обичните акции даваат право на глас во собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката, право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото.

Сопственик на 100% од акциите на Друштвото е СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана Албанија.

Основно матично претпријатие на Друштвото е UNIQA Insurance Group AG Vienna, Austria.

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Дивиденди

Во текот на 2019 година Друштвото нема исплатено дивиденда (2018: нема). По датумот на известување, Друштвото нема објавено дивиденди.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

23. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

	2019	31 Декември 2018
Обврски за примени аванси	10,311,193	5,687,984
Обврски за провизија	3,460,598	2,760,148
Обврски за отпремнини	469,634	554,725
Обврски за даноци	121,387	208,915
Обврски за нето плати	550,183	482,910
Обврски за придонеси и даноци од плати	469,964	361,559
Останати обврски	781,608	663,388
	16,164,567	10,719,629

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК

Примарна цел на Раководството на Друштвото во управувањето со осигурителниот ризик е да го заштити Друштвото од настани кои можат да го спречат понатамошното остварување на целите на Друштвото, вклучувајќи и неуспех при искористување на можностите. Раководството ја препознава значајноста од постоењето на ефикасни системи на управување со ризикот. Друштвото има јасно делегирана структура со делегирани овластувања и одговорности до извршниот менаџмент. Раководството поставува рамка на политики во кои е наведен ризикот, управувањето со овој ризик, контролата и деловното однесување на Друштвото.

Друштвото склучува договори за осигурување со кои превзема осигурителен ризик спрема осигурениците.

Ризикот од осигурување се однесува на неизвесноста од осигурителниот бизнис и вклучува ризик поврзан со премиите, односно износот кој што е платен како премија за осигурување да не е доволен да ја покрие настанатата штета, и ризик поврзан со адекватноста на резервите по договорите за осигурување во однос на обврските од осигурување и капитална основа, односно дека нивото на техничката и математичката резерва ќе биде потценето или дека вистински настанатите штети ќе бидат различни во однос на упросечената вредност.

Стратегија на Друштвото при склучувањето на полисите за осигурување е да постигне разновидност, со цел да оствари балансирано портфолио на договори за осигурување.

Друштвото во текот на 2019 година не изврши реосигурување бидејќи капиталот на истото е доволен за покривање на сите преземени ризици.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничката и математичката резерва.

	2019	31 Декември 2018
Средства		
Депозити во банки	1,000,000	1,000,000
Хартии од вредност што ги издадени од РМ	3,401,800	3,401,800
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>4,401,800</u>	<u>4,401,800</u>
Резерви за штети	1,252,155	628,841
Бруто резерви за преносни премии	2,778,885	1,736,480
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>4,031,040</u>	<u>2,365,321</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>370,760</u>	<u>2,036,479</u>

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви по договорите за осигурување.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

24. УПРАВУВАЊЕ СО ОСИГУРИТЕЛНИОТ РИЗИК (продолжение)

На 31 декември 2019 година депозитите во банки изнесуваат 22.7% (2018: 22.7%), додека пак државните записи и државните обврзници изнесуваат 77.3% (2018: 77.3%) од средствата што ги покриваат техничките резерви.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ја покриваат математичката резерва:

	31 Декември	
	2019	2018
Средства		
Удели и акции на инвестициски фондови кои се регистрирани во РСМ	503,504	77,049
Депозити во банки	208,460,598	156,385,830
Хартии од вредност што издадени од РСМ	136,204,640	128,760,779
Вкупно дозволени вложувања на средства	345,168,742	285,223,658
Обврски (Математичка резерва)		
Бруто резерви по договори за осигурување	336,589,672	278,542,440
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	336,589,672	278,542,440
Усогласеност на средствата и обврските	8,579,070	6,681,218

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ја покриваат математичката резерва. На 31 декември 2019 година депозитите во банки изнесуваат 59.81 % (2018: 54.8%), додека пак државните обврзници изнесуваат 40,04% (2018: 45,1%) од средствата кои ја покриваат математичката резерва.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото управува со капиталот како би се осигурало дека Друштвото ќе биде во можност да продолжи да работи според принципот на континуитет, и во исто време да го максимизира повратот на акционерите. Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи во согласност со локалната регулатива.

Регулативата не само што пропишува одобрување и мониторинг на активностите, туку исто така наметнува одредена рестриктивна резервација за капиталната адекватност. Друштвото е должно да го одржува капиталот кој во секое време треба да биде барем еднаква на потребното ниво на маргината на солвентност на Друштвото, која се пресметува според методот на стапка на премија или методот на стапка на штети во зависност од тоа која метода ќе даде повисок резултат.

Согласно Законот за супервизија на осигурувањето, структурата на капиталот на Друштвото се состои од основен и дополнителен капитал. Основниот капитал го сочинуваат:

- уплатениот акционерски капитал, со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции
- резервите (законски и статутарни) кои не произлегуваат од договорите за осигурување
- пренесена нераспределена добивка и
- нераспределената добивка од тековната година (по одбивање на даноци и дивиденда наменета за распределба), доколку износот на добивката е потврден од овластен ревизор.

Следните ставки се сметаат за одбитни при пресметката на основниот капитал:

- сопствени акции кои ги поседува Друштвото
- долгорочни нематеријални средства
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година.

При пресметката на дополнителниот капитал, кој може да се зема најмногу во износ од 50% од пресметаниот основен капитал, се земаат во предвид следните ставки:

- Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции,
- Субординирани должнички инструменти
- Хартии од вредност со неопределен рок на враќање.

Друштвото може да ги вложува средствата на капиталот во банки, при тоа почитувајќи ги принципите на ликвидност, сигурност и рентабилност. Вкупните финансиски вложување на Друштвото во една банка може да изнесуваат најмногу до 25% од капиталот на Друштвото. На 31 декември 2019 година, Друштвото има депозити во 6 банки.

Во продолжение е пресметката на потребното ниво на капитал согласно регулативата на АСО:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

2019

	Ознака	Износ
		100
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	185,627,938
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни	I1	215,706,400
Премии од емитирани обични акции	I2	0
Законски и статутарни резерви	I3	0
Пренесена нераспределена добивка	I4	0
Нераспределена добивка од тековната година	I5	0
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	0
Долгорочни нематеријални средства	I7	864,219
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	29,214,243
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	0
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	0
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	0
Субординирани должнички инструменти	II3	0
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	0
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	185,627,938
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	0
Вложувања во акции во правни лица од членот 72 од Законот	IV1	
Вложувања во субординирани должнички инструменти и други вложувања во правни лица од членот 72 од ЗСО	IV2	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	185,627,938

Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	26,988,454
Капитал	VI3	185,627,938
Гарантен фонд*	VI4	184,456,800
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 - VI4)	VI5	1,171,138
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	158,639,484

*Гарантниот фонд е дефиниран во член 77 од Законот за супервизија на осигурувањето и претставува 1/3 од потребното ниво на маргина на солвентност, но не смее да биде понизок од соодветниот износ наведен во член 77 став (3) од Законот.

Потребниот гарантен фонд согласно Законот за супервизија на осигурување, треба да изнесува минимум 3,000,000 ЕУР во денарска против вредност. На 31 декември 2019 гарантниот фонд на Друштвото е 184,456,000 денари. Вишокот на капитал над гарантниот фонд на 31 декември 2019 изнесува 1,171,138 денари.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

25. УПРАВУВАЊЕ СО КАПИТАЛОТ НА ДРУШТВОТО (продолжение)

Во продолжение е пресметката на маргината на солвентност согласно регулативата на АСО:

а) Потребно ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот

		Класа 19	Класа 20
Бруто математичка резерва	1	339,427,832	
Нето математичка резерва	2	339,368,557	
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	1.00	0.00
Релевантен фактор	4	4%	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	13,574,742	0
Бруто ризичен капитал (доколку не е негативен број)	ризик од смрт до 3 години	13,396,737	
	ризик од смрт од 3 до 5 години	231,811,179	
	ризик од смрт (освен [6] и [7])	4,027,779,691	
	Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,1\%$)	12,444,453	0
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	4,241,256,847	
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0.99	0.00
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	12,352,041	0
Капитализирани средства	13		
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	25,926,784	0

б) Потребно ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурување на живот

		Дополнително осигурување	
		Тековна година	Претходна година
Бруто полисирана премија	1	5,898,169	4,480,581
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	1,061,670	806,505
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	0	0
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ($[4]=[2] + [3]$)	4	1,061,670	806,505
Бруто исплатени штети	5	528,274	1,189,337
Нето исплатени штети	6	528,274	1,189,337
Коефициент ($[7]=[6]/[5]$ или 0.50 доколку е помал)	7	1.00	1.00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ($[8]=[4]-[6]$)	8	1,061,670	806,505

в) Конечна пресметка на маргината на солвентност

		Тековна година	Претходна година
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на	1	26,988,454	16,358,546

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот. Показателот на задолженост На 31 декември 2019 и 2018 година е 0%, односно Друштвото нема долгорочни обврски.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

26.1. Категории на финансиски инструменти

	2019	31 Декември 2018
Финансиски средства		
Дадени депозити	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Парични средства	18,350,585	15,021,773
	460,257,238	459,111,829
Финансиски обврски		
Долгорочни позајмици	-	-
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	3,408,962
	4,242,206	3,408,962

26.2. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитниот ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Македонија.

26.3. Управување со кредитен ризик

Изложеност на кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик, кој претатсвува ризик дека клиентите нема да бидат во можност да ги подмират своите обврски кон Друштвото.

Кредитната изложеност на друштвото се состои од пласмани и депозити дадени на банки, вложувања во хартии од вредност, побарувања по основ на премии и поврат на штети. Овој ризик се дефинира како потенцијална загуба во пазарната вредност како резултат на влошена финансиска состојба на клиентите да го отплатат долгот. Менаџментот има усвоено кредитна политика со која се дефинира кредитниот ризик. УНИКА Лајф АД управува со овој ризик првично преку приемот во осигурување со пресметка на код на анализа на клиентите и анализа на солвентноста на клиентите. Побарувањата по основ на премија се следат на месечна основа и се утврдува наплатливоста на истите. Во согласност со утврдената состојба се утврдува нивото на резервации на побарувањата по основ премија и од страна на секторот за контрола на побарувањата се врши обезбедување наплата на истите.

Согласно со Законот за супервизија на осигурувањето, поточно лимитите по основ на вложувања на средствата кои ја покриваат математичката резерва, техничките резерви и капиталот. Уника Лајф АД со цел дисперзија на ризикот ги пласира средствата во депозити кај голем број банки.

Исто така се следи пазарот на хартии од вредност и согласно промените се врши вреднување на вложувањата во хартии од вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Максимална изложеност на кредитен ризик без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно обезбедување

	<u>2019</u>	<u>31 Декември 2018</u>
Финансиски средства		
Пласмани во банки	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Парични средства	18,350,585	15,021,773
	<u>460,257,238</u>	<u>459,111,829</u>

Претходната табела го покажува најлошото можно сценарио за изложеност на кредитен ризик на Друштвото на 31 декември 2019 и 2018 година, без да се земе во предвид колатералот или друго кредитно засилување. За билансните позиции, изложеноста е изразена на нето основа како што е прикажано во билансот на состојба. Како што е прикажано во табелата од максималната кредитна изложеност 3.60% (2018: 4.18 %) се однесуваат на побарувања по основ на осигурување и останати побарувања од животното осигурување, додека 58.02% (2018: 62.28%) се однесуваат на орочени депозити, а 33.35% (2018: 25.64%) се однесуваат на должнички хартии од вредност над една година и вложувања во инвестициони фондови.

Во вложувањата во хартии од вредност Друштвото поседува должнички хартии од вредност кои се чуваат до достасување, т.е. државни записи и обврзници издадени од Република Северна Македонија. Во 2018 Fitch - Кредит рејтинг агенцијата го додели ББ кредитниот рејтинг на Република Северна Македонија.

Орочените депозити на Друштвото се инвестирани во големи, средни и мали банки во земјата. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРСМ.

Менаџментот е убеден во можноста за контрола и одржување минимална изложеност на кредитен ризик кој што произлегува по основ на побарувања од премии, поврат на штети и депозити во банки.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

31 Декември 2019

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	6,806,112	-	6,806,112
Доспеани и оштетени побарувања	6,266,239	(1,761,704)	4,504,535
	13,072,351	(1,761,704)	11,310,647

31 Декември 2018

	Бруто изложеност	Исправка на вредност	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани, но не оштетени побарувања	5,261,246	-	5,261,246
Доспеани и оштетени побарувања	6,049,376	(2,320,205)	3,729,171
	11,310,622	(2,320,205)	8,990,417

Во поглед на изложеност на кредитен ризик по географски региони Друштвото е изложено само во Република Северна Македонија.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.3. Управување со кредитен ризик (продолжение)

Исправка на побарувања од купувачи

Старосната структура на побарувања од непосредни работи на осигурување на денот на извештајот за финансиска состојба е:

СТАРОСНА СТРУКТУРА НА ПОБАРУВАЊАТА

	2019	31 Декември 2018
до 30 дена	6,806,112	5,261,246
31-60 дена	2,367,802	1,705,974
61-120 дена	2,332,502	1,017,359
121-270 дена	1,554,125	2,944,959
271-365 дена	9,351	168,390
над 365 дена	2,459	212,694
	13,072,351	11,310,622

26.4. Управување со ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според преостанатата договорна рочност на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.4. Управување со ризик на ликвидност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	66,246,110	101,514,255	165,853,270	112,906,824	7,251,920	2,590,197	99,861,382	556,223,958
1. Нематеријални средства	002	0	0	864,219	0	0	0	0	864,219
2. Вложувања	003	30,348,879	101,514,255	164,370,426	112,906,824	3,401,800	0	93,355,177	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	004	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	006	584,353	0	0	0	0	0	0	584,353
6. Побарувања	007	16,571,103	0	0	0	0	0	0	16,571,103
7. Останати средства	008	18,451,714	0	618,625	0	0	0	0	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	009	290,061	0	0	0	0	0	0	290,061
II. Вкупно обврски	010	51,658,495	18,116,702	23,684,531	60,848,237	68,350,901	93,866,627	239,698,464	556,223,958
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	013	35,493,928	18,116,702	23,684,531	60,848,237	64,500,781	91,276,430	46,700,102	340,620,712
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	3,850,120	2,590,197	6,506,205	12,946,522
5. Останати резерви	015	469,634	0	0	0	0	0	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	121,387	0	0	0	0	0	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	15,573,546	0	0	0	0	0	0	15,573,546
Разлика - неусогласена рочна структура	020	14,587,615	83,397,553	142,168,739	52,058,587	-61,098,981	-91,276,430	-139,837,082	0

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

Опис на позицијата	Број на позиција	до 1 година	1 - 3 години	3 - 5 години	5 - 10 години	10 - 15 години	15 - 20 години	20 и повеќе години	ВКУПНО
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Вкупно средства	001	277,708,434	93,404,899	16,933,433	89,079,075	4,380,553	416,648	786,306	482,709,348
1. Нематеријални средства	002	0	0	0	963,836	0	0	0	963,836
2. Вложувања	003	243,153,794	92,229,128	16,933,433	88,115,239	3,401,800	0	0	443,833,394
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	005	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
6. Побарувања	007	19,182,577	0	0	0	0	0	0	19,182,577
7. Останати средства	008	15,082,003	1,175,771	0	0	0	0	0	16,257,774
8. Активни временски разграничувања	009	290,060	0	0	0	0	0	0	290,060
II. Вкупно обврски	010	16,295,879	9,162,531	22,629,126	50,907,879	56,031,986	90,434,764	237,247,183	482,709,348
1. Капитал и резерви	011	0	0	0	0	0	0	188,900,251	188,900,251
2. Субординирани обврски	012	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Бруто технички резерви	013	5,576,250	9,162,531	22,629,126	50,907,879	55,053,233	90,018,116	47,560,626	280,907,761
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	014	0	0	0	0	978,753	416,648	786,306	2,181,707
5. Останати резерви	015	554,725	0	0	0	0	0	0	554,725
6. Одложени и тековни даночни обврски	016	208,915	0	0	0	0	0	0	208,915
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	018	9,955,989	0	0	0	0	0	0	9,955,989
Разлика - неусогласена рочна структура	020	261,412,555	84,242,368	-5,695,693	38,171,196	-51,651,433	-90,018,116	-236,460,877	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.5. Пазарен ризик

Во спроведувањето на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и промена на каматните стапки. Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста.

26.6. Управување со девизен ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните средства, како и пласманите во банки кои се деноминирани во странска валута.

За годината што завршува на 31 декември 2019 изложеноста е како што следи:

2019			
Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	238,215,102	318,068,131	556,283,233
1. Нематеријални средства	864,219	0	864,219
2. Вложувања	202,410,776	303,486,585	505,897,361
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	0	59,275	59,275
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	12,946,522	0	12,946,522
5. Одложени и тековни даночни средства	584,353	0	584,353
6. Побарувања	3,285,144	13,285,959	16,571,103
7. Останати средства	17,834,027	1,236,312	19,070,339
8. Активни временски разграничувања	290,061	0	290,061
II. Вкупно обврски	32,443,363	523,839,870	556,283,233
1. Капитал и резерви	0	186,492,157	186,492,157
3. Бруто технички резерви	4,031,040	336,648,947	340,679,987
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	12,946,522	0	12,946,522
5. Останати резерви	469,634	0	469,634
6. Одложени и тековни даночни обврски	121,387	0	121,387
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	14,874,780	698,766	15,573,546
III. Разлика - неусогласена валутна структура	205,771,739	-205,771,739	0

За годината што завршува на 31 декември 2018 изложеноста е како што следи:

Опис на позицијата	МКД	Странска валута и валутна клаузула ЕВРА	ВКУПНО
1	3	4	8
I. Вкупно средства	164,530,108	318,179,240	482,709,348
1. Нематеријални средства	963,836	0	963,836
2. Вложувања	141,361,327	302,472,067	443,833,394
4. Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување)	0	2,181,707	2,181,707
6. Побарувања	7,501,980	11,680,597	19,182,577
7. Останати средства	14,412,905	1,844,869	16,257,774
8. Активни временски разграничувања	290,060	0	290,060
II. Вкупно обврски	12,440,637	470,268,711	482,709,348
1. Капитал и резерви	0	188,900,251	188,900,251
2. Субординирани обврски	0	0	0
3. Бруто технички резерви	2,365,321	278,542,440	280,907,761
4. Бруто технички резерви во однос на договори кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик	0	2,181,707	2,181,707
5. Останати резерви	554,725	0	554,725
6. Одложени и тековни даночни обврски	208,915	0	208,915
8. Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување, и останати обврски	9,311,676	644,313	9,955,989
III. Разлика - неусогласена валутна структура	152,089,471	-152,089,471	0

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.6. Управување со девизен ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на странски валути

Друштвото е единствено изложено на еврото. Следната табела детално ја прикажува сензитивноста на 1% зголемување и намалување на денарот во споредба со еврото. Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на еврото за 1%. Негативен износ подолу означува зголемување на загубата која што се јавува во случај доколку денарот ја зголеми својата вредност во однос на еврото за 1%. За намалување на вредноста на денарот во однос на еврото за 1%, ефектот врз добивката е еднаков, но со обратен предзнак.

	Зголемување од 1% <u>2019</u>	Намалување од 1% <u>2019</u>	Зголемување од 1% <u>2018</u>	Намалување од 1% <u>2018</u>
Добивка (Загуба) за годината	<u>2,057,717</u>	<u>(2,057,717)</u>	<u>1,520,895</u>	<u>(1,520,895)</u>

26.7. Управување со каматниот ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки првенствено од пласманите во банки со променливи каматни стапки. Друштвото управува со овој ризик преку следење на движењето на каматните стапки на пазарот и обновување на договорите со деловните банки.

	<u>2019</u>	<u>31 Декември 2018</u>
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
Побарувања за премии	11,310,647	8,990,413
Други побарувања	5,260,456	10,192,160
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	6,262,511
Парични средства	24,338	17,030
	<u>34,106,221</u>	<u>25,462,114</u>
<i>Каматносни:</i>		
Дадени депозити	267,027,350	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	539,853
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	111,460,087
Парични средства	18,326,247	15,004,743
	<u>426,151,017</u>	<u>433,649,715</u>
	<u>460,257,238</u>	<u>459,111,829</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	3,408,962
	<u>4,242,206</u>	<u>3,408,962</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

26. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

26.7. Управување со каматниот ризик (продолжение)

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 1 процентни поен, што претставува разумна процена на Раководството за можните промени на каматните стапки.

Доколку каматните стапки би биле повисоки, односно пониски, за 1 процентен поен, а сите други варијабли непроменети, загубата на Друштвото за периодот од 1 јануари 2019 година до 31 декември 2019 година би била повисока, односно пониска, за 4,261,510 денари (2018: 4,336,497 денари).

26.8. Објективна вредност на финансиските инструменти

Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Следната табела ја прикажува сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски во однос на нивната објективна вредност на 31 декември 2019 и 2018 година:

	31 декември 2019	31 декември 2018		31 декември 2018
	Сметководствена вредност	Објективна вредност	Сметководствена вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
Дадени депозити	267,027,350	267,027,350	285,942,540	285,942,540
Дадени заеми	1,190,980	1,190,980	539,853	539,853
Побарувања за премии	11,310,647	11,310,647	8,990,413	8,990,413
Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	3,637,436	3,637,436	20,702,492	20,702,492
Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	135,969,004	135,969,004	111,460,087	111,460,087
Други побарувања	5,260,456	5,260,456	10,192,160	10,192,160
Вложувања во инвестициони фондови	17,510,780	17,510,780	6,262,511	6,262,511
Парични средства	18,350,585	18,350,585	15,021,773	15,021,773
	460,257,238	460,257,238	459,111,829	459,111,829
Финансиски обврски				
Обврски кон добавувачи и други обврски	4,242,206	4,242,206	3,408,962	3,408,962
	4,242,206	4,242,206	3,408,962	3,408,962

Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Земајќи ја предвид краткорочноста на побарувањата не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

27. ОБЕЛОДЕНУВАЊА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА РАКОВОДСТВОТО

Поврзани страни на Друштвото претставуваат членките на Сигал УНИКА групацијата, како и Раководството и членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото. СИГАЛ УНИКА ГРОУП ш.а Тирана е матично друштво на Друштвото, а крајно матично друштво е **UNIQA Versicherungen AG**.

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Побарувања		
Уника Австрија	26,099	-
Уника АД Скопје	1,000,000	1,200,000
	<u>1,000,000</u>	<u>1,200,000</u>
Обврски		
Уника Австрија	693,395	643,005
Сигал Уника Груп Тирана	26,092	-
Уника АД Скопје	-	-
	<u>719,487</u>	<u>643,005</u>
Приходи		
Уника Австрија	-	839,337
Уника АД Скопје	-	-
	<u>-</u>	<u>839,337</u>
Расходи		
Уника Австрија	1,036,313	503,158
Сигал Уника Груп Тирана	36,014	-
Уника АД Скопје	76,736	77,136
	<u>1,149,063</u>	<u>580,294</u>

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во трошоци за вработените се како што следува:

	2019	Година што завршува на 31 Декември 2018
Краткорочни користи за вработените	<u>4,191,970</u>	<u>3,101,385</u>
	<u>4,191,970</u>	<u>3,101,385</u>

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

28. УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

На 31 декември 2019 година Друштвото е усогласено со барањата на Законот за супервизија на осигурување.

29. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По 31 декември 2019 година – датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, не се настанати настани кои би можеле да предизвикаат корекции на овие финансиски извештаи, ниту пак материјално значајни настани кои наметнуваат потреба од промена на финансиските извештаи.

30. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2019 и 2018 година, се следните:

	31 декември 2019	Во денари 31 декември 2018
ЕУР	61.4856	61.4950

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

5. ИНФОРМАЦИОНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАН И РАЗВОЈ

Компанијата располага со два главни интерни системи, Финансово работење и ОСИС. И двата система се изработени од програмерската куќа УЛТРА.

За подготовка и продажба на другите видови на полиси зработен е WEB интерфејс со кои се пристапува до ОСИС програмата од сите канцеларии низ државата. Во одделни канцеларии каде има потреба за пристап и до други податоци од ОСИС програмата овозможена е VPN (виртуелна приватна мрежа) конекција од канцеларијите до локалната мрежа во главната канцеларија.

Податоците од системот се чуваат на 3 локации со развиен систем за автоматско креирање на резервни копии и тоа активна и пасивна копија, покрај работната верзија верзија на податоците.

Се разбира системите се постојано во процес на развој и ги пратат најновите законски и подзаконски регулативи како и упатствата на Агенцијата за Супервизија во Осигурувањето (АСО). Истото така според договорот со УЛТРА се вршат дополнувања во однос на ново генерирани извештаи во електронска или печатена форма за различни потреби и институции.

Мрежната околина е заштитена со Firewall и рутер кои овозможуваат конекции кон интернет и кон внатре. Пристапот се верифицира преку доменски контролер и VPN сервер а истите овозможуваат и failover преку двата линка со кои UNIQA е поврзана со два различни интернет провајдери.

Со цел постигнување на оперативна стабилност на ИТ системите, понатамошно дигитализирање на процесите за работа со крајна цел збогатување на палетата на услугите кон клиентите главните насоки на работа и развој на ИТ секторот во рамките на Уника а.д. Скопје ќе бидат:

1. Во хардверскиот дел :
 - Редовно сервисирање и понатамошна модернизација на серверската и складишната (сториџ) инфраструктура како во примарната локација во Скопје така и во ДР локацијата во Струмица.
 - Инсталирање и работа со дополнителни ИТ административни алатки односно апликација за лог менаџмент на системите во двете локации.
2. Во софтверскиот дел :
 - Изработка и воведување на главната апликација за работа (core business – desktop application) - ОСИС нов модул за пресметка на ризик при превземање во осигурување за доброволните осигурувања.
 - Изработка и воведување во помошната апликација за работа OSIS-web на нови осигурителни продукти но и услуги за електронско плаќање преку платежни карти или мобилна телефонија.
 - Изработка и воведување на ЦРМ апликација преку која од страната на вработените на Уника ќе се следи и управува работата со клиенти во повеќе нивоа.
 - Изработка и воведување на интерен портал за вработените и агентите на Уника со кој ќе подобри внатрешната комуникацијата и синхронизација во сите нивоа.
 - Изработка и воведување на портал кон клиентите на Уника преку кој тие ќе можат да ги следат, наредуваат и наплатуваат услугите на Уника брзо и ефикасно.
 - Изработка и воведување на мобилна апликација (Android/iOS) преку која клиентите ќе бидат информирани за услугите на Уника но и за други помошни услуги .
 - Изработка на модул за УНИК Линк производите

Во аспект на безбедност при работа особено со web апликациите и порталите ќе се примени на воведување на сервески сертификати (SSL) сертификати но за одредени услуги и на кориснички сертификати

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје воспоставува двостепен систем на управување Управен и Надзорен одбор организирани согласно одредбите на Законот за трговски друштва и Законот за супервизија на осигурувањето.

Управувачкиот модел е претставен преку Управниот одбор составен од 3 члена кои поседуваат одобрение согласно Законот за супервизија на осигурувањето со 3 годишен мандат со право на повторен избор.

Надзорот над работењето на Друштвото се реализира преку Надзорниот одбор кој брои 4 члена со 3 годишен мандат.

Во Друштвото како самостојна и независна единица функционира и внатрешен ревизор кој согласно законските измени извештај за своете работење дава на Надзорниот одбор на Друштвото.

Овластен внатрешен ревизор на Друштвот е Г-ѓа Мирка Александрова



ОРГАНОГРАМ



UNIQA Лајф АД Скопје, друштво за животно осигурување
бул. ВМРО бр.3, 1000 Скопје
Тел.: +389 2 32 88 800
Интернет: www.uniqa.mk, E-Mail: info@uniqa.mk

Седиште: Скопје
ГПШ 65,12
ЕДБ: 4080011522414
ЕМБС: 6712339

* Седиштето на дирекцијата на Друштвото се наоѓа на следнава адреса:

Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ А.Д. - Скопје
Бул. ВМРО бр.3, општина Центар,
1000 Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Членови на УО УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Александра Шкемби Антоvsка** со живеалиште на ул. Неврокопска бр.7 Скопје
2. Член: **Емил Кратовалиев** со живеалиште на Бул,Кочо Рацин 10/15 Скопје
3. Член: **Агрон Таири** со живеалиште на ул,Љубо Божиновски Пиш бр.113 Тетово

Членови на НО на УНИКА ЛАЈФ:

1. Претседател: **Авни Понари** со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија
2. Член: **Елвис Понари** со живеалиште на ул. Никола Тупе 15/3 Тирана, Р.Албанија
3. Член/Независен: **Едвин Хоџај** со живеалиште на ул. Дервиш Хима бр.114 Тирана, Р.Албанија
4. Член **Гералд Мулер** роден на 05.01.1967 во Модлинг, Република Австрија

Во текот на 2019 година, Управниот Одбор на Друштвото има одржано 38 состаноци. Исто така, Надзорниот Одбор во 2019 година има одржано 10 состаноци на кои има одлучувано по однос на прашањата кои спаѓаат во негова надлежност согласно член 373 од Законот за трговски друштва, како и согласно член 29 и 30 од Законот за супервизија на осигурување .

Управниот Одбор на Друштвото во текот на 2019 година има свикано три Собранија на Акционери.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Согласно член 384 од Законот за Трговски Друштва, примањата во Република Македонија на членовите на Управниот Одбор и Надзорниот одбор на Друштвото се како што следи:

- Приходи на Управниот одбор на Друштвото по основ плата

Рб.	Членови на Управен Одбор	Бруто Плата за 2019 година
1	Александра Шкемби Антовска	1.863.014 МКД
2	Емил Кратовалиев	1.203.726 МКД
3	Агрон Таири	900.385 МКД

Сите горенаведени членови на Управниот Одбор на Друштвото се во редовен работен однос во Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје на 31.12.2019.

- Дополнителни примања и надосместоци на трошоците од работен однос на членовите на Управниот Одбор

Рб.	Членови на Управен Одбор	Регрес за годишен одмор бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	13.333 МКД
2	Емил Кратовалиев	13.333 МКД
3	Агрон Таири	13.333 МКД

- Други приходи на членовите на Управниот Одбор од Друштвото за осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје се:

Рб.	Членови на Управен Одбор	Други примања бруто износ
1	Александра Шкемби Антовска	126.080 МКД
2	Емил Кратовалиев	11.630 МКД
3	Агрон Таири	47.136 МКД

Членовите на Надзорниот Одбор на УНИКА ЛАЈФ АД Скопје немаат примања по основ на паушал или други основи од Друштвото за животно осигурување УНИКА ЛАЈФ АД Скопје.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Овластен Ревизор

Согласно членовите 478 и 479 од Законот за трговски друштва, акционерите на Друштвото за осигурување УНИКА Лајф а.д. Скопје на Годишното собрание на акционери одржано на ден 11.12.2019 година, донесе одлука бр.2019-0201-08 од 11.12.2019 година, со која го именуваше Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје за овластен ревизор на Финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година.

Согласно член 129 од Законот за супервизија на осигурување. Друштвото за осигурување УНИКА Лајф АД Скопје до Агенцијата за супервизија на осигурување поднесе барање бр.19-2-1137 од 13.12.2019 за добивање на согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година. Во прилог на барањето Друштвото ги достави сите потребни документи предвидени во член 6 став 3 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија во осигурување.

Постапувајќи согласно член 202 и член 222 став 3, а во врска со член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување и член 6 став 4 од Правилникот за начинот, постапката и документацијата потребна за добивање на согласности, Агенцијата за супервизија го разгледа барањето и поднесената документација при што утврди дека кон барањето е приложена комплетната документација со која се докажува дека се исполнети условите од член 129 став 3 од Законот за супервизија на осигурување при што донесе одлука од 26.12.2019 година каде дава согласност Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје да врши ревизија на финансиските извештаи на Друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје за 2019 година.

Контакт:

Друштвото за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје,

ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје

Ул. Св. Кирил и Методиј 526/1-20 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

ЕМБС: 5753368

ЕДБ: 4030003475973

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

7. АГЕНТИ И ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ЗАКЛУЧНО СО 31.12.2019

Друштво за осигурување УНИКА А.Д Скопје брои 19 вработени лица, меѓу кои доминираат лицата со ВСС.

Број на вработени по кадровска структура (состојба на последниот ден од Периодот)							Просечен број на вработени (на база на сатнина)	Број на вработени во:	
100	101	102	103	104	105	106		прием во осигурување	ликвидација и проценка на штети
ДР	МР	ВСС	ВШС	ССС	НСС	Вкупно			
1	2	15	0	1	0	19	19	3	1

Друштвото за осигурување УНИКА Лајф А.Д Скопје, работите од својот делокруг во областа на продажба ги остварува преку лиценцирани застапници во осигурување, осигурителни брокерски друштва и друштва а застапување во осигурување.

Во прилог се прикажани регистри со подетални информации за секој продажен канал.

- Регистар на застапници во осигурување

Застапник	Телефон	Број на решение	Класи на осигурување	РБС	Датум на престанок на вршење на работи на застапување во осигурување
ВИГАН БЕЏЕТИ	02/3288 820	09-1167/2 од 28.05.2012	19,1	30-0630	
ЌЕМА Л СА ДИКИ	02/3288 820	_од 25.01.2013	19,1	30-0616	
АГОН БАФТИЈАРИ	02/3288 820	19-3-1128 од 19.12.2019	19,1,2,20,21	/	
НИКОЛИНА РА ЛЕВСКИ	02/3288 820	07-3-23 од 22.01.2013	19,1,2	30-0587	
ЕЛИЗАБЕТА ТОДОРОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-90 од 28.03.2017	19,20,1,2	30-0096	
ЈОВАН КИТАНОВСКИ	02/3288 820	_од 13.12.2013	19,1,2	30-0584	
БИЛЈАНА ЈАНКУЛОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-31 од 22.04.2014	19,20,1,2	30-0604	
БИЛЈАНА ТЕМЕЛКОВСКА	02/3288 820	УП 07-3-1179 од 09.10.2014	19,1,2	30-1017	
ИЛИЈА ПЕТКОВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-10 од 26.03.2015	19,1,2	30-1109	
А ЛЕКСАНДРА МИЦЕВА	02/3288 820	УП -19-3-486 од 10.04.2019	19, 20, 21, 1, 2		
БИДЕ АМБАРИ	02/3288 820	09-1779/1 од 01.10.2012	19,1,2	30-0581	
ХРИСТИНА АПОСТОЛОСКА	02/3288 820	УП 07-3-1111 од 31.12.2013	19,1,2	30-0768	13/09/2017
МИМОЗА БОЖИНОСКА	02/3288 820	УП 07-3-4 од 14.01.2014	19,1,2	30-0777	
А ЛЕКСАНДАР АНТОВСКИ	02/3288 820	УП 07-3-3 од 14.01.2014	19,1,2	30-0774	
ЗЛАТКО ЛАЗАРОВСКИ	02/3288 820	09-1491/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0592	
ИВАН ПЕТРОВ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	19,20,1,2	30-0626	
НА ДА КОСТОВСКА	02/3288 820	УП -07-3-1435 од 29.10.2014	19,1,2	30-1028	
А ЛЕКСАНДАР ПЕТРУШЕВСКИ	02/3288 820	УП -07-3-1490 од 09.12.2014	19,1,2	30-1058	
АЛЕКСАНДАР ДАМЈАНОВСКИ	02/3288 820	УП-19-3-716 од 06.11.2015	19,1,2	30-1187	
КАТЕРИНА ПРЕНКОВА	02/3288 820	УП - 07-4-995 од 09.03.2015	19,1,2	30-1099	
ВАСКО КОКА ЛНОВ	02/3288 820	УП 19-3-19 од 16.02.2017	19,20,1, 2	30-0818	
ДЕЈАН АРСОВ	02/3288 820	УП 19-3-281 од 26.10.2017	19,20,21,1, 2	30-0765	
МАРТИН БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 19-3-299 од 07.12.2017	19,20,21,1,2,	/	
ЉУБИША СТОШИЌ	02/3288 820	УП 19-3-280 од 26.10.2017	19,20,21,1,2,	/	
МАРТИН СПАСОВСКИ	02/3288 820		19, 1, 2	30-0560	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

АРБЕН КА ДРИЈА	02/3288 820	09-982/4 од 28.05.2012	19,1	30-0646	
ЕРЗАНА МУСТАФА	02/3288 820	УП 07-3-242 од ден	19,1,2	30-0701	
ФАТОН ИДРИЗИ	02/3288 820	07-3-109 од 05.02.2013	19,1,2	30-0633	
ЈЕТЛУМ ФЕЈСКО	02/3288 820	09-1169/2 од 28.05.2012	19,1	30-0614	
АРБЕН ПИПЕРКУ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 31.05.2012	19,20,1,2	30-0621	
МАРИЈА ЗАХАРИЕВА	02/3288 820	09-1345/2 од 26.06.2012	19,1,2	30-0629	
КОЦЕ КОСТА ДИНОВ	02/3288 820	УП 19-3-17 од 28.05.2012	19,20,1,2	30-0593	
ЌИРО ЈОВКОВ	02/3288 820	од 28.05.2015	19,1,2	30-1083	
СТАНОЈКО ДОДЕВСКИ	02/3288 820	УП 19-3-22 од 13.12.2013	19,20,1,2	30-0600	
ЕЛЕНА ТРАЈКОСКА	02/3288 820	09-2153/2 од 06.12.2012	19,1,2	30-0590	
ВАСО ПЕТРОВ	02/3288 820	УП 19-3-75 од 29.03.2017	19,20,1,2	30-0626	
КЛИМЕ СТОЈАНОВСКИ	02/3288 820	09-1479/2 од 18.07.2012	19,1,2	30-0586	
КАТЕРИНА СТОЈАНОВСКА	02/3288 820	09-1383/2 од 20.07.2012	19,1,2	30-0625	
ЕРДИН ДА ЛИП	02/3288 820	07-3-32 од 24.01.2013	19,1,2	30-0405	
БИЛЈАНА ИЛЧЕСКА ПАУНОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-304 од 13.12.2017	19,1,2,20,21	30-0778	
РУМЕН АТАНАСОВСКИ	02/3288 820	УП 07-3-6 од 15.01.2014	19,1,2	30-0780	28/05/2019
ЕЛЕНА НИКОЛОСКА	02/3288 820	УП 07-3-9 од 13.01.2014	19,1,2	30-0773	
НАУМ КАЛАЧОСКИ	02/3288 820	/	19,20,1,2	30 – 1376	02/01/2018
МЕНЧЕ КОЦЕВА	02/3288 820	УП 19-3-1013 од 07.11.2019	19,20,21,1,2,	30-0776	
МАРИНЕЛА БОШКОСКИ	02/3288 820	УП 07-3-2 од 14.01.2014	19,1,2	неактивен	03/01/2016
ИВАНА КОЦЕВА	02/3288 820	_од 22.01.2013	19,1,2	30-0615	
БИЉАНА ПЕТРОВИЌ	02/3288 820	/	19,1,2	30-0778	
ЉУПЧО РУСЕВ	02/3288 820	07-3-1120 од 22.09.2014	19,1,2	30-1010	
ВАНГЕЛИЦА ВЕСЕВА	02/3288 820	од 15.10.2015	19,1,2	30-1109	
СТЕФАНИЈА МАНАСИЕВСКИ	02/3288 820	од 22.10.2015	19,1,2	30-0903	
АНТОНИО ИВАНОВ	02/3288 820	УП-19-3-21 од 16.02.2017	19,1,20	30-1120	
УРИМ ДАНИ	02/3288 820	07-3-62 од 30.01.2013	19,1,2	30-0698	
ДАНИЕЛА НАКОВСКА	02/3288 820	УП 07-3-76 од 22.01.2014	19,1,2	30-0420	24/10/2019
ВЕСНА КАРАКАШОВСКА	02/3288 820	УП 19-3-16 од 22.07.2015	19,20,1,2	30-1184	
БАРИЈЕ МИСИНИ	02/3288 820	од 29.01.2015	19,1,2	30/10/1972	
МИТКО ЃАВАТА ЛИБЕВ	02/3288 820	/	19,20,1,2	30- 0628	
ИЛИР МЕХМЕТИ	02/3288 820		19,20,1,2	/	

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Друштва за застапување во осигурување

Друштво за застапување во осигурување (назив и седиште)	Овластено лице	Лице на за вршење работи на застапување во осигурување	РБС	Телефонски број/телефакс	Електронска адреса	Веб страна
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈОН ИНС А Д Скопје бул. Авној бр.20/2-23	Игор Георгиевски	09-3873/4 од 28.12.2011 год	Д3005	02/2454 004	igor.georgievski@lionins.mk	www.lionins.mk
Друштво за застапување во осигурување ФОРТИС ПРО АД	Стефан Каранфиловиќ	09-1256/7 од 08.08.2012 год	Д3007	02/6148 547	s.karanfilovic@fortisbroker.mk	www.fortispro.mk
Друштво за застапување во осигурување ЛАЈФ ВИЗИОН АД Скопје, ул. 50та Дивизија бр. 36, Скопје	Моника Наумовска 30-0846	07-1-858 од 12.06.2014 год	Д3011	02/3225 500	dime.sarov@lifevision.mk	www.lifevision.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- Регистар на Осигурително Брокерски Друштва

Осигурително брокерско друштво	Овластено лице	Лиценца	РБС	телефон	е-маил	веб страна	Датум на престанок
Осигурително брокерско друштво ВФП А Д Скопје	Блаже Петрески со	11-23524/2 од	ОБ05	02/3298 356	wvpkopje@wvp.mk	www.wvp.mk	/
Осигурително брокерско друштво Мобилити А Д Скопје	Димитар Мишовски	12-6568/7 од	ОБ06	02/3181 400 факс. 3181	contact@mobilitybroker.com.mk	www.mobilitybroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво ВНАСС А Д Скопје ул. Даме Груев бр. 14	Фарук Абедиќи со	12-457/3 од	ОБ03	02/3133 461	wiass@t-home.mk	www.wiass.mk	/
Осигурително брокерско друштво	Елена Тодорова со	УП 07-1-1011 од	ОБ26	/	zv@automakedonija.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво СН Осигурителен брокер А Д Битола, ул. ДИлевски Мурато бр.	Христо Коцковски со	УП 07-1-1011 од	ОБ29	/	-	/	/
Осигурително брокерско друштво	Катерина Јовановска	УП 07-1365 од	ОБ23	02/3109 168	katerina.jovanoska@safe-invest.com	www.safe-invest.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво	Горјан Трајковски	УП 07-2-1438 од	ОБ30	/	robertina.ivanovska@	www.maktrend broker.mk	/
Осигурително брокерско друштво	Горан Стојковиќ	09-656/2 од	ОБ19	02 3256-391,	info@certus.mk	www.certus.mk	/
Осигурително брокерско друштво Наше Осигурување А Д Кочани	Верџа Ѓорѓиевска со ОБ-0061	12-23704/2 од	ОБ08	03/3270 221	info@naseosiguranje.com.mk	www.naseosiguranje.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво К МК Брокер А Д Скопје ул. Народен Фронт бр. 19А,	Атанас Стојковски со ОБ-0324	09-102/2 од	ОБ13	02/3217 568	info@kmbroker.mk	www.kmbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво ЕОС Брокер А Д Скопје, ул. Перо Наков бр. 25, Гази Баба, Скопје	Оливера Радическа	УП 19-1-37 од	/	/	radiceska@elektroelement.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво Мега Брокер А Д Скопје ул. Крн 13и	Горан Василевски	/	/	02/3116 001	info@mbroker.com.mk	www.megabroker.com.mk	/
Осигурително брокерско друштво Ризико Осигурување А Д Скопје	Борис Спасовски со ОБ-0476 и Петар Стојановски со	УП 19-1-136 од	ОБ36	/	office@riziko.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво ВИН БРОКЕР А Д Скопје, ул. Франклин Рузвелт бр. 35, Скопје	Горан Дамески со ОБ-0495 и Игор Дамески со ОБ-	УП 19-1-258 од	ОБ-0494	02/ 3099 999	/	www.winbroker.mk	/
Осигурително брокерско друштво Нов Осигурителен Брокер А Д Скопје	Велко Николовски со	09-1073/5 од	ОБ20	02/3299 929	nob@nob.com.mk	/	/
Осигурително брокерско друштво БРОЛИНС А Д Скопје	Лолита Младеновска со ОБ-0537	УП 19-1-904 од	ОБ38	/	office@brolins.mk	/	/
Осигурително брокерско Друштво Смарт мани солушнс	/	УП 19-1-536 од	/	/	smartmoney.mk@gmail.com	/	/

- Регистар на банки

РБС	Банка	ЕМБ	Број на решение	датоци на осигурување	број	емаил	веб страна
Б305	Стопанска Банка АД Скопје, 11 Октомври Скопје	4065549	УП1 - 19-2-352 од 18.05.2018	1,2,19,20,21	02-3295-295	kontaktcentar@stb.com.mk	stb.com.mk

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

- ПРОДАЖНА МРЕЖА

Деловната мрежа на Друштвото се состои од следниве деловни единици:

- 1) Генерална Дирекција , бул.ВМРО бр.3, Скопје
- 2) Експозитура Струмица, ул.Климент Охридски бр.124
- 3) Експозитура Скопје, ул.Илинденска бр.5-кула 28/мезанин, Скопје

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

8. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПЛАНОТ

Опис на позиција	Број на позиција	31.12.2019	31.12.2019 План	%
1	2	3	4	5
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)	200	159.483.154	159.487.115	0,0%
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	201	146.763.265	143.480.480	2,3%
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	147.841.681	144.030.109	2,6%
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	0	0	0,0%
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	0	0	0,0%
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	0	0	0,0%
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ретроцесија	206	36.011	0	0,0%
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	1.042.405	549.629	89,7%
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	0	0	0,0%
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	0	0	0,0%
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	210	11.309.149	14.325.442	-21,1%
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	0	0	0,0%
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	0	0	0,0%
2.1 Приходи од наемнини	213	0	0	0,0%
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	0	0	0,0%
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	0	0	0,0%
3. Приходи од камати	216	7.074.660	12.720.276	-44,4%
4. Позитивни курсни разлики	217	989.458	279.724	253,7%
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	63.537	0	0,0%
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	13.541	0	0,0%
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	0	0	0,0%
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	13.541	0	0,0%
6.3 Останати финансиски вложувања	222	0	0	0,0%
7. Останати приходи од вложувања	223	3.167.953	1.325.442	139,0%
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	223а	0	0	0,0%
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224	0	279.968	-100,0%
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225	1.410.740	1.401.225	0,7%
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226	161.835.381	152.813.043	5,9%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227	14.195.537	12.858.000	10,4%
1. Бруто исплатени штети	228	13.572.223	10.440.000	30,0%
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229	0	0	0,0%
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230	0	0	0,0%
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231	0	0	0,0%
5. Промени во бруто резервите за штети	232	623.314	2.418.000	-74,2%
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233	0	0	0,0%
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234	0	0	0,0%
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235	58.047.232	83.427.273	-30,4%
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236	58.047.232	83.427.273	-30,4%
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237	58.106.507	83.427.273	-30,4%
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238	59.275	0	0,0%
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239	0	0	0,0%
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240	0	0	0,0%
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241	0	0	0,0%
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242	0	0	0,0%
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243	0	0	0,0%
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244	0	0	0,0%
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245	10.764.815	1.500.000	617,7%
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246	10.764.815	1.500.000	617,7%
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247	0	0	#DIV/0!
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	395.264	379.528	4,1%
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249	0	0	0,0%
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250	395.264	379.528	4,1%
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251	67.080.935	47.367.641	41,6%
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	43.922.555	27.931.000	57,3%
1.1 Провизија	253	41.920.838	27.931.000	50,1%
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a	2.001.717	0	0,0%
1.3 Останати трошоци за стекнување	254	0	0	0,0%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255	0	0	0,0%
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	23.158.380	19.436.641	19,1%
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257	1.718.535	2.354.696	-27,0%
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258	8.337.096	8.056.904	3,5%
2.2.1 Плати и надоместоци	258а	5.394.057	5.190.274	3,9%
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б	495.689	435.776	13,7%
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в	2.234.019	2.080.854	7,4%
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г	0	0	0,0%
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д	213.331	350.000	-39,0%
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259	914.007	1.796.547	-49,1%
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260	12.188.742	7.228.494	68,6%
2.4.1 Трошоци за услуги	260а	7.413.006	4.629.002	60,1%
2.4.2 Материјални трошоци	260б	996.330	809.915	23,0%
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в	3.779.406	1.789.577	111,2%
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	1.911.355	258.916	638,2%
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262	511.057	0	0,0%
2. Трошоци за камати	263	0	0	0,0%
3. Негативни курсни разлики	264	1.047.149	258.916	304,4%
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265	5.919	0	0,0%
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266	0	0	0,0%
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267	0	0	0,0%
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268	0	0	0,0%
5.3 Останати финансиски вложувања	269	0	0	0,0%
6. Останати трошоци од вложувања	270	347.230	0	0,0%
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	7.238.572	5.326.632	35,9%
1. Трошоци за превентива	272	0	0	#DIV/0!
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273	7.238.572	5.326.632	35,9%
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	-558.501	1.496.779	-137,3%
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	2.760.172	198.274	1292,1%
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276	0	6.674.073	-100,0%

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277	2.352.227	0	0,0%
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	55.867	1.067.407	-94,8%
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279	0	0	0,0%
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280	0	5.606.665	-100,0%
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281	2.408.094	0	0,0%

Биланс на состојба

Земјиште, градежни објекти и нематеријални средства – Вложување во Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста се зголемени е зголемено за 343% поради купување а деловен објект во месец Октомври 2019 година

Финансиски вложувања – структурата на финансиски вложувања се состои од вложувања во депозити, обврзници од денационализација, записи и обврзници издадени на примарен пазар од министерството за финансии, акции и удели во инвестициски фондови.

Државните хартии од вредност во вкупното портфолио на финансиски вложувања партиципираат со 33.85%, акции и удели во инвестициски фондови 1,11% додека останатиот дел од 65.04 % се однесува на депозитите.

УНИКА Лајф АД Скопје има усвоено конзервативна инвестициона стратегија согласно пазарните услови каде нивото на депозитите се држи на максимално законски дозволеното рамниште. Намалувањето на останатите финансиски вложувања е како резултат на тоа дека продажбата е фокусирана на продажба на УНИТ Линк продуктот.

Финансиски вложувања кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик (договори за осигурување) - вложувањата од овој вид се зголмемни за 493% поради 2 фактори. Прво за договорите за осигурување кај кои осигуреникот го превзема инвестицискиот ризик 2019 е втора односно треа година, каде премијата за вложување е повисока споредбена со првата година поради намалување на аквизиционите трошоците. Второ во текот на деловната 2019 година е бележан раст продажбата на овој продукт за 234% во однос на 2018 година што автоматски влијае за зголемување на премијата за вложување односно на ова ставка во билансот.

Побарувања – вкупните побарувања на УНИКА Лајф АД Скопје се состојат од побарувања од осигуреници.

Зголемувањето на побарувањата од осигурениците од 25,8 %, во однос на 2018 година, се должи на зголемената продажба и фактот што над 20% од продажбата на друштвото е во месец декември и голем дел од премиите се уплаќаат во интрвал од 3 месеци од датумот на доспевање..

Парични средства и останати еквиваленти – паричните средства се состојат во најголем дел од парични средства во денари на тековни сметки во комерцијалните банки во РСМ и парични средства во благајна (2019: 24.388 денари)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

Капитал и резерви – капиталот на друштвото за осигурување УНИКА АД Скопје заклучно со 31 Декември 2019 година изнесува 186.492.157 денар и во целост ги задоволува барањата согласно законот за супервизија во осигурување и во однос на пресметаната маргина на солвентност и во однос на минималниот капитал пропишан согласно Законот за Супервизија во Осигурување кој изнесува 3 милиони евра во денарска против вредност.

Бруто технички резерви – Бруто техничките резерви на Друштвото со 31.12.2019 изнесуваат **340.679.987** денари и истите се зголемени за 21,28 % во однос на 2018 година.

Бруто резервите за преносни премии изнесуваат 2.778.885 денари и истите се зголемени за 60,03 % во однос на 4 квартал 2018 година и истата е резултат на зголемената продажба во 2019 година.

Бруто математичка резерва изнесуваат 336.648.947 денари и истите се зголемени за 20,86 % во однос на 4 квартал 2018 година и истата е резултат на зголемената продажба во 2019 година и зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента.

Резервите за штети изнесуваат 1.252.155 денари и се зголемени за 99,12% во однос на 2018 година пред се поради зголемувањето на бројот на доживевани полиси но сеуште не пријавени.

Останати обврски од непосредни работи на осигурување - зголемувањето на останати обврски од непосредни работи на осигурување 63,02% се однесува пред се на авансно уплатена премија за осигурување и се должи на зголемениот контакт со клиенти (освен пошта и преку електронска пошта и телефонски јавувања) каде ги информираме и потсетуваме за доспевање на премија. Исто така сите месечни премии за полиси склучени преку банка се плаќаат со траен налог еден месец пред датум на доспевање на ратат и тие се евидентираат како аванс (останати обврски од непосредни работи на осигурување) се до моментот на доспевање на премијата.

Биланс на успех

Бруто полисирана премија за осигурување - Друштвото за животно осигурување УНИКА Лајф АД Скопје во текот на 2019 година бележи раст во бруто полисирана премија во споредба со претходната година за 51,83%, со што е постигнат и остварен планот за 2019 година. Фактори кои влијаеја во оставрување на планот е продажбата преку нов канал на продажба, банка, како и зголемена продажба од страна на брокерските Друштва и ексклузивната мрежа на Друштвото.

Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија – Друштвото за осигурување прв пат бележи премија предадена во реосигурување. Реосигурувањето се однесува на договорите за осигурување на живот во случај на смрт, продукт Ризико Кредит кој се продава преку продажен канал банка, и е директно поврзан со кредити.

Бруто исплатени штети – Износот на бруто исплатени штети е зголемен за 45,52% во однос на 2018 година. Зголемувањето на износот на бруто исплатени штети е како последица на поголем број на смртни штети, но и на откуп на договори за осигурување. Од направената анализа причина за откуп на

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

договорите за осигурување не е незадоволството од услугата и довербата код Друштвото. Најчеста наведена причина е заминување од земјата и немање доволно финансии.

Бруто Математичката резерва - Бруто математичка резерва изнесува 58,106,507 денари и истите се зголемени за 14,48 % во однос на 4 квартал 2018 година и истата е резултат на зголемената продажба во 2019 година и зголемување на изминатиот периодот на осигурување на договорите со штедна компонента. Исто така техничката каматна стапка за пресметка на математичка резерва се намалува поради намалување на каматните стапки на депозити и други видови на вложување. Со намалување на техничката каматна стапка се зголемува математичката резерва.

Бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот - Бруто математичка резерва изнесува 10,764,815 денари и истите се зголемени за 496,53 % во однос на 4 квартал 2018 година и истата е резултат на фокусирање на продажбата на продуктот Унит Линк поврзан со инвестициски фондови со што Промената во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот е зголемена повеќе од планираното.

Трошоци за спроведување на осигурувањето - Износот на провизија изнесува 41,920,838 денари кој е зголемен за 123.66% во однос на 4 квартал 2018 год. Зголемената продажба влијае директно и во зголемување на трошоците за провизија имајќи во предвид дека кај сите продукти со штедна компонента првата година се исплаќа повисок процент на провизија, и исто така за полисите со едноктана уплата на премија, како што беше поголемиот број на договори продадено преку канал на продажба банка, се плаќа еднократно.

9. ПРЕГЛЕД НА ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Основни осигурителни производи кои се нудат на клиентите се следниве видови на животна осигурување:

1. Живот Плус

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително патничко здравствено осигурување со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 15 до 65 години

2. Живот Плус Здравје

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот (мешано осигурување) во случај на смрт или доживување со учество во добивка
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 5 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

3. Колективно животна осигурување

Карактеристики на продукт

- ✓ Период на осигурување минимум 5 години
- ✓ Пресметковна пристапна старост се зема 36 години
- ✓ Минимална премија за осигурување 60 евра
- ✓ Една осигурителна сума во случај на доживување
- ✓ Една осигурителна сума во случај на смрт
- ✓ Продуктот е со учество во добивка

4. Лојалност

Карактеристики на продукт

- ✓ Договорувач на осигурување е правно лице
- ✓ Осигурено лице е физичко лице вработено кај договорувачот
- ✓ Минимален период на осигурување е 5 години
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е од 15 до 65 години
- ✓ Корисници на осигурувањето ќе бидат лицата наведени од страна на осигуреникот

5. Комфорт

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување, како и во случај на настанување на болестите покриени со осигурувањето.
- ✓ Со проодуктот се осигурани и сите деца на осигуреникот од осигурен случај – настанување на болести покриени со осигурувањето.
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 25 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 70 години старост.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

6. Кредит Лајф

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот со опаќачка осигурена сума
- ✓ Периодот на осигурување е ист со периодот на исплата на кредитот
- ✓ Примијата за осигурување е различна согласно пристаната старост на клиент и соодветната осигурена сума во годината за која се пресметува
- ✓ Пристапна старост на осигуреникот е минимум 18, меѓутоа истата не може да биде поголема од 70 години
- ✓ Осигурената сума се исплаќа во случај на смрт или трајна целосна работна неспособност на осигуреникот
- ✓ Продуктот не е со учество во добивка

7. Ризико

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт
- ✓ Дополнително осигурување од несреќен случај (незгода) со осигурување на живот
- ✓ Дополнително здравствено осигурување со фиксен надомест со осигурување на живот
- ✓ Период на осигурување од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигурат сите здрави лица на возраст од 14 до 60 години

8. Ризико Кредит

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт со опаќачка осигурена сума
- ✓ Период на осигурување е поврзан со периодот на исплата на кредитот и може да биде од 1 до 30 години
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 18 до 70 години
- ✓ Во случај кога две или повеќе лица се осигурени за истиот кредит, осигурената сума ќе се подели пропорционално помеѓу овие лица, освен ако не е поинаку договорено со полисата
- ✓ Кај договорите со годишно и под годишно плаќање периодот на плаќање е 70% од периодот на осигурување.

9. Футура

Карактеристики на продукт

- ✓ долгорочно штедење и финансиска заштита на детето.
- ✓ Осигуреник може да биде дете од неговото раѓање до 13 годишна старост во моментот на стапување на осигурувањето.
- ✓ Договор се заклучува со осигурително покритие до навршување на 18 години од животот на осигуреникот
- ✓ можност за договарање на дополнително осигурување (дневен надомест за болнички престој поради болест или несреќа, фиксен надомест во случај на кршење на коски и зглобови, хирушки интервенции).
- ✓ Осигурената сума може да се искористи
 - Еднократно (со навршување на 18 години) - осигуреникот ја добива осигурената сума на која и се додава и остварената добивка.
 - Ануитетно – во вид на месечна или годишна рента во наредните 4 до 7 години (стипендија за школување) на која и се додава и остварената добивка.
 - Еднократно за венчавање (најдоцна до навршување на 25 години) - доколку осигуреникот стапи во брак од навршување на 18 до 25 години, договорената осигурена сума, на која и се додава и остварената добивка, ќе биде исплатена кога осигурениот случај „брак“ ќе се склучи.

(сите износи се искажани во Денари, доколку не е поинаку искажано)

10. Јунит Линк

Карактеристики на продукт

- ✓ Осигурување на живот во случај на смрт или доживување каде вложувањата се вршат во инвестициони фондови, каде осигуреникот го носи инвестициониот ризик,
- ✓ Период на осигурување е од 5 до 30 години.
- ✓ Може да се осигураат сите здрави лица на возраст од 14 до 65 години
- ✓ Осигурувањето треба да заврши во календарската година во која осигуреникот ќе наврши 75 години старост.

Александра Шкемби Антовски




Претседател на УО Обштво за животно осигурување
УНИКА ЛАЈФ АД Скопје



Grant Thornton

www.grant-thornton.com.mk